



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Четврток, 29 јуни 1978
Скопје
Број 25 Год. XXXIV

Претплатата за 1978 година изнесува 400 динари. Овој број чини 8 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

295.

Врз основа на член 377 став 2 од Уставот на СРМ, член 63 од Законот за народна одбрана („Службен весник на СРМ“ бр. 11/76) и член 49 од Деловникот на Претседателството на СРМ, Претседателството на СРМ, на својата седница одржана на 31 мај 1978 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ СОСТАВОТ НА СОВЕТОТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА

I

Со оваа одлука се утврдува претседателот на Советот за народна одбрана, лицата кои по своја функција се членови на Советот, се именуваат членови на Советот од редот на функционерите во органите на Републиката, функционерите на органите на општествено-политичките организации и старешините на Југословенската народна армија и се утврдува лицето што по својата функција е секретар на Советот.

II

1. Претседател на Советот за народна одбрана, по својата функција е Видое Смилевски, претседател на Претседателството на СРМ.

2. Членови на Советот за народна одбрана, по својата функција, се членовите на Претседателството на СРМ:

- Ангел Чемерски,
- Љупчо Арсов,
- Страхил Гигов,
- Фируз Демир,
- Мети Крлиу,
- Владо Малески,
- Веселинка Малинска,
- Д-р Асен Симитчиев.

3. Членови на Советот за народна одбрана, по своите функции се и:

- Благоја Талески, претседател на Собранието на СРМ,
- Благој Попов, претседател на Извршниот совет на Собранието на СРМ,
- Крсте Марковски, претседател на РК на ССРМ,

— Генерал потполковник Боро Чаушев, командант на Републичкиот штаб за територијална одбрана,

- Генерал мајор Миле Арнаутоски, републички секретар за народна одбрана,
- Мирко Буневски, републички секретар за внатрешни работи.

4. За членови на Советот за народна одбрана од редот на функционерите во органите на Републиката, функционерите на органите на општествено-политичките организации и старешините на Југословенската народна армија се именуваат:

- Џемаил Вејсели, претседател на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија,
- Блашко Јаневски, претседател на Соборот на општините на Собранието на СРМ,
- Генерал потполковник Ламбе Михајловски, командант на трета армиска област,
- Мито Мицајков, потпретседател на Собранието на СРМ,

— Томислав Петрушевски, претседател на Претседателството на РК на ССММ.

5. Секретар на Советот за народна одбрана, по својата функција е генерал мајор Миле Арнаутоски, републички секретар за народна одбрана.

III

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-123
5 јуни 1978 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

296.

Врз основа на член 3, 15 и 16 од Законот за републичките совети („Службен весник на СРМ“ бр. 27/75) и член 86, став 2 од Деловникот на Претседателството на СРМ, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 31 мај 1978 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОРЕДОКОТ УТВРДЕН СО УСТАВОТ

I

Со оваа одлука се именува претседател на Републичкиот совет за заштита на поредокот утврден со Уставот, се утврдуваат лицата кои по своите функции се членови на Советот и се утврдува член на Советот од раководните органи на општествено-политичките организации во Републиката и се именуваат други членови на Советот.

II

За претседател на Републичкиот совет за заштита на поредокот утврден со Уставот се именува Страхил Гигов, член на Претседателството на СРМ.

III

Членови во Републичкиот совет за заштита на поредокот утврден со Уставот по своите функции се:

- Благој Попов, претседател на Извршниот совет на Собранието на СРМ,
- Мирко Буневски, републички секретар за внатрешни работи,
- Генерал-мајор Миле Арнаутоски, републички секретар за народна одбрана.

IV

За член на Советот се именува Боро Денков, секретар на Претседателството на ЦК на СКМ, како претставник на раководните органи на општествено-политичките организации во Републиката.

V

За членови на овој Совет се именуваат:

— Џемаил Вејсели, претседател на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија,

— Генерал потполковник Боро Чаушев, командант на Републичкиот штаб за територијална одбрана.

VI

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-125
5 јуни 1978 година
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

297.

Врз основа на член 53, 55 и 58 од Деловникот за работа на Претседателството на СРМ, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 31 мај 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СОСТАВОТ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИОНО-КАДРОВСКИ ПРАШАЊА НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ

I

Со оваа одлука се утврдува составот и се именува претседател и членови на Комисијата за организационо-кадровски прашања на Претседателството на СРМ.

II

Комисијата за организационо-кадровски прашања на Претседателството на СРМ има претседател и три члена.

Претседателот и еден член на Комисијата се избираат од редот на членовите на Претседателството. Другите два члена се секретарот на Претседателството на СРМ и секретарот на Советот на Републиката.

III

За претседател и членови на Комисијата за организационо-кадровски прашања се именуваат:

1. За претседател Мети Крлиу, член на Претседателството;
2. За членови:
— Фируз Демир, член на Претседателството,
— Каменчо Горгов, секретар на Претседателството,
— Мице Димески, секретар на Советот на Републиката.

IV

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-128
5 јуни 1978 година
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

298.

Врз основа на член 53, 55 и 59 од Деловникот за работа на Претседателството на СРМ, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 31 мај 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СОСТАВОТ И ИМЕНУВАЊЕТО ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРЕТСТАВКИ И ПОПЛАКИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ

I

Со оваа одлука се утврдува составот и се именува претседател и членови на Комисијата за претставки и поплаки на Претседателството на СРМ.

II

Комисијата за претставки и поплаки има претседател и шест члена.

III

За претседател и членови на Комисијата за претставки и поплаки се именуваат:

1. За претседател Боро Ефремов, член на Советот на Републиката;
2. За членови:
— Арсена Деспотовска, член на Советот на Републиката,
— Балаш Рамазан, член на Советот на Републиката,
— Крстевска Ратка, член на Советот на Републиката,
— Круме Наумовски, член на Советот на Републиката,
— Мито Теменугов, член на Советот на Републиката,
— Ванчо Фончев, член на Советот на Републиката.

IV

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-129
5 јуни 1978 година
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

299.

Врз основа на член 53, 55 и 56 од Деловникот за работа на Претседателството на СРМ, Претседателството на СРМ, на својата седница одржана на 31 мај 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СОСТАВОТ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ

I

Со оваа одлука се утврдува составот и се именува претседател и членови на Комисијата за помилување на Претседателството на СРМ.

II

Комисијата за помилување на Претседателството на СРМ има претседател и 6 члена.

Претседателот се именува од редот на членовите на Претседателството, а членовите на Комисијата од следните органи и организации: Централ-

ниот комитет на СКМ, Републиката конференција на ССРМ, Претседателството на ССМ и Републичкиот секретаријат за правосудство.

За членови на Комисијата можат да бидат именувани и истакнати општествено-политички работници.

III

За претседател и членови на Комисијата за помилување се именуваат:

1) за претседател Фируз Демир, член на Претседателството на СРМ.

2) За членови:

— Милан Панчевски, извршен секретар на Претседателството на ЦК СКМ,

— Љупчо Ајдински, член на Секретаријатот на Претседателството на РК ССРМ,

— Панче Миркуловски, член на Претседателството на Советот на ССМ,

— Миле Крцковски, заменик републички секретар за правосудство,

— Благој Левков, член на Советот на Републиката,

— Аризан Несторовски, член на Советот на Републиката.

IV

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-126

5 јуни 1978 година

Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

300.

Врз основа на член 53, 55 и 57 од Деловникот за работа на Претседателството на СРМ, Претседателството на СРМ, на својата седница одржана на 31 мај 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СОСТАВОТ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДЛИКУВАЊА НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ

I

Со оваа одлука се утврдува составот и се именува претседател и членови на Комисијата за одликувања на Претседателството на СРМ.

II

Комисијата за одликувања на Претседателството на СРМ има претседател и 12 члена.

Претседателот се именува од редот на членовите на Претседателството, а членовите на Комисијата од следните органи и организации: Извршниот совет на Собранието на СРМ, Централниот комитет на СКМ, Републиката конференција на ССРМ, Претседателството на ССМ, Републичкиот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од НОВ на Македонија, Републиката конференција на СММ. Стопанската комора на Македонија, Републичкиот штаб на народна одбрана на СРМ и од РК на Сојузот на резервните воени старешини на Македонија.

За членови на Комисијата можат да бидат избрани и истакнати општествени и политички работници.

III

За претседател и членови на Комисијата за одликувања се именуваат:

1. За претседател Веселинка Малинска, член на Претседателството,

2. За членови:

— Вера Димитрова, член на Извршниот совет на Собранието на СРМ,

— Феми Муча, извршен секретар на Претседателството на ЦК СКМ,

— Бота Трендова — Попова, претседател на Секцијата за општ. економски и самоуправни односи во социјалната политика,

— Ленче Тасева, секретар на Конференцијата за општествена активност на жените,

— Томе Николовски, член на Претседателството на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија,

— Жамила Колономос, потпретседател на Републичкиот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од НОВ на Македонија,

— Васко Талевски, член на Секретаријатот на Претседателството на РК на ССММ,

— Ристо Петановски, секретар на Службата за научно-истражувачки дејности на Стопанската комора на Македонија,

— Коста Георгиевски, помошник на командантот на Републичкиот штаб за народна одбрана,

— Седат Вели, член на РК на Сојузот на резервните воени старешини на Македонија,

— Стојан Пановски, член на Советот на Републиката,

— Фана Тозија, член на Советот на Републиката.

IV

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-127

5 јуни 1978 година

Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

301.

Врз основа на член 103 од Деловникот за работа на Претседателството на СРМ, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 31 мај 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За секретар на Претседателството на Републиката се именува Каменчо Горгов, досегашен секретар на Претседателството.

2. Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-130

5 јуни 1978 година

Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

302.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 1, 2 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 13 јуни 1978 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Неиздржаниот дел од казната се прости на:

1. Благоја Илија Узунов, од Струмица,
2. Рифат Амди Куртиши, од Скопје,
3. Фета Метуш Кани, од Скопје,
4. Шазиман Али Алиевски, од Битола,
5. Киро Костадин Костадинов, од Кавадарци.

II

Изречената казна строг затвор од 7 години и 3 месеци се намали за 1 година на:

1. Даут Ајваз Ајвазов, од Скопје.

III

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 1 година на:

1. Никола Иван Кацуров, од Струмица,
2. Шабан Алија Љума, од Улцињ.

IV

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 6 месеци на:

1. Кенан Шукри Шакировски, од Скопје,
2. Вангел Јаким Илиев, од с. Ново Коњарево,
3. Сотир Васил Кливановски, од Скопје.

V

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 3 месеци на:

1. Кирило Спасо Поповски, од Скопје,
2. Стево Пецо Дивитаров, од Битола.

VI

Изречената казна затвор се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Миланка Миливој Наумовска, од Скопје,
2. Лазар Александар Серафимовски, од Свети Николе,
3. Џемаил Ештереф Џемаиловски, од Битола,
4. Милан Петар Костадиновски, од Прилеп.

VII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се замени со условна осуда со тоа што тој дел од казната нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Амир Афер Мемедов, од с. Идризово,
2. Омер Али Емини, од Тетово,
3. Милан Борис Петковски, од Битола.

VIII

Неиздржаниот дел од казната затвор од 1 година се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Азби Усни Адили, од с. Копанце.

IX

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-188

13 јуни 1978 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

303.

Врз основа на член 105 од Деловникот на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/75), Претседателството на Социјалистичка Република Македонија, на Третата седница, одржана на 31 мај 1978 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ДЕЛОКРУГОТ НА СЛУЖБАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

1. Стручните и другите работи за потребите на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија (во натамошниот текст: Претседателство) и неговите работни тела ги врши Службата на Претседателството.

2. Службата на Претседателството врши стручни и други работи кои се однесуваат на подготвување и организирање на седниците на Претседателството и на неговите работни тела; подготвување на програмата за работа на Претседателството и на неговите работни тела; обезбедување и подготвување на информативни и документарни материјали, други материјали и податоци неопходни за остварување на функциите на Претседателството и на неговите работни тела; давање стручни мислења во врска со работата на Претседателството; подготвување на предлозите на актите што ги донесува Претседателството, следење на извршувањето на програмата за работа и на актите што ги донесува Претседателството, ги врши работите околу информирањето на јавноста, Собранието на СРМ, Извршниот совет на Собранието на СРМ, на општествено-политичките и други организации за работата на Претседателството и на неговите работни тела; работите во областа на одликувањата и признанијата, помилувањата и вршење други работи за потребите на Претседателството, на неговите работни тела и на членовите на Претседателството.

3. Во извршувањето на своите задачи и работи, Службата на Претседателството соработува со стручните служби на Собранието на СРМ и Извршниот совет на Собранието на СРМ, со републичките органи на управата, со стручните служби на општествено-политичките организации, самоуправните интересни заедници, како и со соодветните служби во претседателствата на социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини и со Службата на Претседателството на СФРЈ.

4. Службата на Претседателството на СРМ се организира и работи како единствена служба.

Со Службата раководи секретарот на Претседателството на СРМ.

Во рамките на единствената служба стручните и другите работи ги вршат: советниците на Претседателството, шефот на кабинетот на претседателот на Претседателството, помошникот на секретарот на Претседателството, секретарите на работните тела на Претседателството, стручните соработници и работници кои вршат административно-технички работи.

5. Секретарите на републичките совети што ги именува Претседателството на СРМ организирано се поврзани во Службата на Претседателството.

6. Одредени административно-финансиски, организационо-технички и други работи за потребите на Претседателството, врз основа на меѓусебен договор, може да ги врши соодветната служба на Собранието на СРМ, Извршниот совет на Собранието на СРМ или заедничка служба формирана од овие органи.

7. Работните луѓе во Службата на Претседателството ги остваруваат самоуправните права и ги уредуваат меѓусебните односи во согласност со прописите за самоуправувањето, стекнувањето и распределбата на доходот за работните односи во републичките органи на управата и со одредбите на оваа одлука.

II. ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ

A. Секретар на Претседателството

1. Секретарот на Претседателството раководи со Службата на Претседателството.

Покрај работите што му се определени како делокруг со Деловникот за работа на Претседателството, секретарот на Претседателството ја организира и усогласува работата на Службата на Претседателството, се грижи за унапредување на организацијата на работењето и уредувањето на внатрешните односи во Службата и врши други работи што ќе му ги довери Претседателството или што ќе ги одреди Претседателот на Претседателството.

Секретарот на Претседателството му помага на претседателот на Претседателството во подготвувањето и организирањето на седниците на Претседателството.

Секретарот на Претседателството посебно се грижи за подготвувањето на нацртот на програмата за работа на Претседателството, за подготвување периодични осврти за работата на Претседателството, известување на надлежните органи и организации за заклучоците, ставовите и мислењата на Претседателството по одредени прашања и следење на извршувањето на тие заклучоци, ставови и мислења, се грижи за навремено проследување на одлуките, насоките и предлозите на Претседателството до надлежните органи и организации.

Во остварувањето на овие задачи и организирањето на сите други работи на Службата, секретарот на Претседателството издава упатства со кои се обезбедува успешно вршење на работите за потребите на Претседателството, на неговите работни тела и на членовите на Претседателството.

Секретарот на Претседателството со секретариите на републичките совети врши координација на работите што се поврзани со остварувањето на функциите на Претседателството.

Секретарот на Претседателството за својата работа и за работата на Службата одговара на Претседателството.

2. Во случај на отсутност или спреченост, секретарот на Претседателството го заменува работник во Службата на Претседателството, именуван од Претседателството на СРМ кој во консултација со претседателот на Претседателството, ќе го одреди секретарот на Претседателството.

3. Заради организирање и усогласување на работите на Службата и унапредување на нејзината работа се формира колегиум. На колегиумот се договара конкретниот план на работата на Службата, изготвувањето на актите и материјалите за потребите на Претседателството и се разгледуваат сите други прашања што произлегуваат од програмата за работа на Претседателството и на неговите работни тела.

Колегиумот го образуваат: секретарот на Претседателството, советниците на Претседателството, шефот на Кабинетот на претседателот на Претседателството и помошникот на секретарот на Претседателството.

Во работата на колегиумот можат да учествуваат и други стручни работници во Претседателството, во зависност од работите што се разгледуваат на колегиумот.

Колегиумот го свикнува и со неговата работа раководи секретарот на Претседателството.

Б. Советници на Претседателството

1. Советникот за општествено-политички прашања непосредно се грижи за остварување на програмата за работа на Претседателството од оваа област и во оваа смисла следи, проучува и дава стручни мислења по прашањата што се значајни за остварување на функциите на Претседателството во оваа област, следи актуелни општествено-политички збиднувања и за тоа го информира Претседателството, обезбедува материјали, подготвува информации и покренува иницијативи за разгледување на одредени прашања од областа на општествено-политичкиот систем, ги подготвува нацртите на актите односно стручно ги формулира одлуките, предлозите, ставовите и мислењата на Претседателството од оваа област и врши други стручни работи што ќе му ги довери Претседателството или секретарот на Претседателството.

2. Советникот за општествено-економски прашања непосредно се грижи за остварувањето на програмата за работа на Претседателството од оваа област, ги следи, проучува и дава стручни мислења по прашањата што се значајни за остварување на функциите на Претседателството, обезбедува материјали и подготвува информации за стопанските движења во републиката и федерацијата, покренува иницијатива за разгледување на одредени прашања од текуштата и среднорочна економска политика, ги подготвува нацртите на актите, односно стручно ги формулира предлозите, ставовите и мислењата на Претседателството од оваа област и врши други стручни работи што ќе му ги довери Претседателството или секретарот на Претседателството.

3. Советникот по прашања од областа на општествените дејности во остварувањето на програмата за работа на Претседателството од оваа област остварува контакти и соработува со соодветните органи и организации во обработката на прашањата од областа на образованието, науката, културата, здравството, социјалната политика и др.

4. Во Службата на Претседателството може да има советници и за други области од општествено-политичкиот живот.

5. Во остварувањето на задачите советниците на Претседателството непосредно соработуваат со надлежните органи и организации.

6. Записниците на седниците на Претседателството ги води советник на Претседателството.

В. Шеф на Кабинетот на претседателот на Претседателството на СРМ

Шефот на Кабинетот на претседателот на Претседателството ги врши работите што ќе му ги довери претседателот на Претседателството и му помага во работата во врска со остварувањето на неговата функција.

Г. Помошник на секретарот на Претседателството

Помошникот на секретарот на Претседателството му помага на секретарот на Претседателството на СРМ во организирањето на работата во Службата на Претседателството на СРМ.

Според упатствата на секретарот на Претседателството на СРМ го организира и координира организационо-техничкото и материјалното и финансиското работење на Службата во остварувањето на задачите за потребите на Претседателството на СРМ, членовите на Претседателството, неговите работни тела и Советот на Републиката. Непосредно се грижи за подготвувањето на општите акти на работната заедница и врши други работи што ќе му ги довери секретарот на Претседателството.

Помошникот на секретарот ги врши работите на секретар на Комисијата за организационо-кадровски прашања на Претседателството на СРМ.

Д. Советници во Службата

Во Службата на Претседателството има советници по општествено-економски и општествено-политички прашања.

Советниците во Службата по општествено-економски и општествено-политички прашања вршат работи што се однесуваат на подготвување на седниците на Претседателството по прашања од соодветните области, обезбедуваат материјали, подготвуваат периодични информации и белешки по одредени материјали што би се доставувале до членовите на Претседателството, подготвуваат материјали од работата на Претседателството, подготвуваат материјали за информирање на Претседателството на СФРЈ и претседателствата на републиките и покраините и вршат други работи што ќе им ги довери секретарот на Претседателството.

Г. Секретари на комисији на Претседателството

Стручните и други работи за потребите на комисиите на Претседателството ги вршат секретари на комисиите.

Секретарот на Комисијата ги врши сите работи што се однесуваат на подготвувањето и свикнувањето на седниците на комисиите и се грижи за извршување на заклучоците и предлозите на Комисијата.

Секретарот на Комисијата работи на основа на непосредните упатства на Комисијата, односно претседателот на Комисијата.

Функцијата секретар на Комисијата за организационо-кадровски прашања ја врши помошникот на секретарот на Претседателството.

Е. Стручни соработници во Службата на Претседателството

Стручните соработници во Службата на Претседателството помагаат во работата околу подготвување на седниците на Претседателството и во работата на секретарот, ги подготвуваат првите верзии на текстови или на измените на деловниците за работа на Претседателството и неговите тела, актите за организацијата на работата, систематизацијата и слично, текстовите за кореспонденција со органите и организациите, помагаат во изработувањето на општите акти на работната заедница, се грижат за контактите и подготовките за разни приеми во Претседателството, изготвуваат честитки, вршат работи околу информирање на јавноста за работата на Претседателството и неговите работни тела. Вршат други работи што ќе им ги довери секретарот на Претседателството.

III. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ

1. Секретарот на Претседателството го именува Претседателството на СРМ за време од 4 години.

Претседателството на СРМ го разрешува од должност секретарот на Претседателството.

2. Советниците на Претседателството, шефот на Кабинетот на претседателот на Претседателството на СРМ и помошникот на секретарот на Претседателството по предлог на Комисијата за организационо-кадровски прашања ги именува Претседателството за време од 4 години и можат одново да бидат именувани на истата должност.

Советниците на Претседателството на СРМ, шефот на Кабинетот на претседателот на Претседателството на СРМ и помошникот на секретарот на Претседателството на СРМ по предлог на Комисијата за организационо-кадровски прашања ги разрешува од должност Претседателството на СРМ.

3. Секретарите на републичките совети ги именува и разрешува од должност Претседателството на СРМ по предлог од соодветниот совет.

4. Личниот доход на именуваните работници опфатен во точките 1, 2 и 3 се определува во согласност со член 6 и 9 на Одлуката за лични доходи и надоместоци на претседатели и членовите на Претседателството на СРМ, членовите на Советот на Републиката и функционерите именувани од Претседателството на СРМ и со Одлука за утврдување на функциите и коефициентите за функционерите што ги именува Претседателството на СРМ, кои не се распоредени во групи на функции, а на кои се применуваат одредбите на Самоуправната спогодба.

5. Именуваните работници во Службата на Претседателството во извршувањето на своите задачи утврдени со оваа одлука, постапуваат спрема упатствата на секретарот на Претседателството.

6. Работниците во Службата на Претседателството што ги именува Претседателството (точка 1, 2 и 3) дисциплински одговараат на Претседателството.

IV. САМОУПРАВУВАЊЕ И РАБОТНИ ОДНОСИ

1. Во остварувањето на самоуправувањето, работните луѓе во Службата на Претседателството имаат право и должност, во согласност со општите прописи за самоуправување и работните односи во републичките органи на управата и со одредбите на оваа одлука, да ги уредуваат своите внатрешни односи и да ги решаваат прашањата од тие односи, а особено: да одлучуваат за распределбата на средствата и за личните доходи, да обезбедуваат услови за свое стручно усовршување, да одлучуваат за користење на средствата на Фондот за заедничка потрошувачка, да се грижат за подобрување на организацијата и условите за работа и да одлучуваат за другите меѓусебни односи и прашања во врска со својот работен и економски положај.

2. Работните луѓе во Службата на Претседателството образуваат една работна заедница.

3. Општите акти со кои се уредуваат внатрешните односи во Службата на Претседателството ги донесува работната заедница во согласност со секретарот на Претседателството.

4. Актот за систематизација на работните места во Службата на Претседателството го донесува секретарот на Претседателството на СРМ во согласност со Претседателството на СРМ, а по претходно прибавено мислење на работната заедница на Службата на Претседателството на СРМ.

5. Секретарот на Претседателството во поглед на работните односи и самоуправувањето ги има истите права и должности на функционер кој раководи со републички орган на управа.

6. Ако при донесувањето на општиот акт што заеднички го донесува работната заедница во согласност со секретарот на Претседателството не се постигне согласност меѓу секретарот на Претседателството и работната заедница, конечната одлука за тоа ја донесува Претседателството на СРМ по предлог на Комисијата за организационо-кадровски прашања на Претседателството на СРМ.

Ако против поединечен акт што го донесува секретарот на Претседателството е поднесен приговор до работната заедница, по приговорот заеднички расправаат секретарот и работната заедница. Одлуката на работната заедница е конечна.

7. За потребата за прием на работници на работно место предвидено во актот за систематизација на работните места во Службата на Претседателството одлучуваат секретарот на Претседателството и работната заедница, а за работниците кои во согласност со одредбите на оваа одлука ги именува Претседателството, одлучува Претседателството на СРМ по предлог на Комисијата за организационо-кадровски прашања.

8. Со Актот за систематизација на работните места во Службата на Претседателството се одредува кои работни места можат да се пополнуваат со конкурс а кои со оглас.

9. Средствата за работа на Службата на Претседателството се обезбедуваат со пресметка од Буџетот на Републиката, со пресметка за редовна дејност во рамките на средствата за работа на Претседателството.

Наредбодавач за извршување на пресметката за работа на Службата на Претседателството е секретарот на Претседателството.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за организацијата и делокругот на Службата на Претседателството на СРМ бр. 06-224 од 20 април 1976 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-180
8 јуни 1978 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видоје Смилевски, с. р.

304.

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за заштита на семејството чиј хранител е на задолжителна воена служба („Службен весник на СРМ“, бр. 44/76), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ИМОТНИТЕ УСЛОВИ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО НА ХРАНИТЕЛОТ НЕМААТ СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ, СО ПОРАСТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЖИВОТ

I

Висината на имотните услови од член 2 на Законот за заштита на семејството чиј хранител е на задолжителна воена служба се усогласува со движењето на порастот на трошоците за живот во однос на 1977 година и се смета дека членовите на семејството на хранителот немаат сопствени средства доволни за издржување ако:

1. Личниот доход од земјоделска дејност не изнесува повеќе од 224 динари месечно по член на семејството;

2. Личниот доход од работен однос и другите редовни приходи не изнесуваат повеќе од 448 динари месечно по член на семејството; и

3. Збирот на месечниот износ од точките 1 и 2 не изнесува повеќе од 448 динари месечно по член на семејството.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1296/1
7 јуни 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

305.

Врз основа на член 7 од Законот за основање на организација за приредување игри на среќа („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ И НА ИЗНОСИТЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СОЦИЈАЛНО-ХУМАНИТАРНИТЕ ДЕЈНОСТИ И ЗА РАЗВИТОК НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ВО 1978 ГОДИНА

1. Делот од приходот на Организацијата на здружениот труд за приредување игри на среќа — Лотарија на Македонија, наменет за финансирање на социјално-хуманитарните дејности и за развото на физичката култура, во вкупен износ од 41.139 илјади динари, се распределува:

	(во илјади динари)
а) За социјално-хуманитарните организации	15.861
1) Сојуз на здруженијата на борците од НОВ на СРМ	1.568
2) Црвен крст на Македонија (Републички одбор)	
— за редовна дејност	1.471
— ра работни простории на социјално-хуманитарните организации	4.450
— за планинарска спасителна служба	50
3) Сојуз на друштвата на ментално недоволно развиените лица	1.206
4) Сојуз на слепите на СРМ	1.282
5) Сојуз на глувите на СРМ	1.382
6) Сојуз на трудовите инвалиди на СРМ	482
7) Сојуз за грижи и воспитување на децата на СРМ	531
8) Сојуз за спорт и рекреација на инвалидите на СРМ	410
9) Народна техника на СРМ	314
10) Сојуз за борба против алкохолизмот и наркоманијата	314
11) Сојуз на дистрофичарите на СРМ	267
12) Здружение на цивилните инвалиди од војната	314
13) Сојуз на друштвата на дефектолозите на СРМ	619
14) Здружение на социјалните работници на СРМ	621
15) Здружение на клубовите на лекувани алкохоличари	121
16) Друштво на дијабетичарите на СРМ	459
б) За развото на физичката култура	17.562
1) Сојуз на физичката култура на Македонија	1.756
2) Самоуправни интересни заедници на физичката култура на општините	15.806

в) За Фудбалскиот сојуз на Југославија за користење на календарот на натпреварувањето (10% од планираниот промет на спортската прогноза)

7.716

2. Средствата од точка 1 под б) Лотаријата на Македонија ќе ги уплатува: 10% на Сојузот за физичката култура на Македонија за изградба на деловна зграда; 90% на самоуправните интересни заедници за физичка култура во општините, сразмерно на учеството во остварената уплата на спортската прогноза, кои ќе се користат за изградба, опремување, инвестиционо и тековно одржување на објектите за физичка култура.

3. Доколку Лотаријата на Македонија не го оствари финансискиот план за 1978 година, на организациите од точка 1 на оваа одлука сразмерно ќе им бидат намалени средствата утврдени со Одлуката.

4. Доколку Лотаријата на Македонија оствари приход поголем од износот утврден со Финансискиот план за 1978 година, разликата од повеќе остварениот приход ќе им биде распределена на организациите од точката 1 на оваа одлука според нивното учество во користењето на средствата распределени со Одлуката.

5. Лотаријата на Македонија е должна сразмерниот дел на приходот што ќе го остварува во текот на годината да им го уплатува на корисниците од оваа одлука најдоцна до 10-ти во месецот за изминатиот месец.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1079/1

24 мај 1978 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

306.

Врз основа на член 19, став 1 и 2 од Законот за материјално обезбедување на учесниците од Народноослободителната војна („Службен весник на СРМ“ бр. 20/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНОТО МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА СО ДВИЖЕЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЖИВОТОТ

1. Постојаното материјално обезбедување на учесниците во Народноослободителната војна се усогласува со движењето на трошоците за животот во Републиката и се зголемува за 15,6% од 1 јануари 1978 година.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1154/1

24 мај 1978 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

307.

Врз основа на член 43 став 2 од Законот за радиодифузијата („Службен весник на СРМ“, бр. 20/74), а во врска со член 5 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОДИФУЗНИ ПРИЕМНИЦИ

1. Се дава согласност на Одлуката за висината на надоместокот за користење на радиодифузни приемници број 02-2021/1 од 19. V. 1978 година, донесена од Работничкиот совет на Радио-телевизија Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1501/1

29 јуни 1978 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

308.

Врз основа на член 37 од Законот за радиодифузијата („Службен весник на СРМ“ бр. 20/74) и член 169 од Деловникот на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СР Македонија бр. 24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОДИФУЗНИТЕ ПРИЕМНИЦИ НА СЛЕПИ ЛИЦА — ГЛАВА НА СЕМЕЈСТВО ВО СР МАКЕДОНИЈА

1. Се ослободуваат од плаќање надоместок за користење на радиодифузните приемници на слепи лица — глава на семејство во СР Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1503/1

29 јуни 1978 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

309.

Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИМЕНУВАЊЕ САМОСТОЕН СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се именува за самостоен советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија Васко Христовски, потсекретар во Републичкиот секретаријат за меѓународни односи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1251/1

24 мај 1978 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

310.

Врз основа на член 34 од Законот за библиотекарската дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 17/74 и 42/76), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА НАРОДНАТА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА ВО СКОПЈЕ

I. Се утврдува престанување на функцијата членови на Советот на Народната и универзитетската библиотека во Скопје, поради истек на мандатот на:

- Саит Саит,
- Коце Јовановски,
- Авни Златку.

II. За членови на Советот на Народната и универзитетската библиотека во Скопје се именуваат:

1. д-р Сејфедин Сулејмани, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СР Македонија,

2. д-р Петар Манговски, редовен професор на Правниот факултет во Скопје,

3. Трајан Петровски, советник на републичкиот секретар за меѓународни односи со странство.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1257/1
24 мај 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

311.

Врз основа на член 29 став 3 и член 43 став 4 од Законот за републичката управа „Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

1. Се именува за помошник на директорот на Републичкиот хидрометеоролошки завод Витомир Димитриевски, помошник на директорот на Сојузниот хидрометеоролошки завод.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1253/1
24 мај 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

312.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ

1. Се разрешува од должност потсекретар во Републичкиот секретаријат за меѓународни односи Васко Христовски, поради именување на друга должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1255/1
24 мај 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

313.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

1. Се разрешува од должност помошник на републичкиот секретар за економски односи со странство Горѓи Гошев, поради заминување на друга должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1254/1
24 мај 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

314.

Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се именува за советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија Бане Ковач, директор на Заедницата за издавачка дејност на НИП „Нова Македонија“ — Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1250/1
24 мај 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

315.

Врз основа на член 154 точка 15 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 45/72 и 31/74), републичкиот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЦЕНИТЕ НА ОБРАСЦИТЕ ШТО ГИ ИЗДАВААТ ОРГАНИТЕ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Во Решението за цените на обрасците што ги издаваат органите за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 11/78), во точка I под реден број 1, износот од „5,00“ се зголемува на „10,00“.

Ова решение влегува во сила на 1 јули 1978 година, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 05-3422/2
27 јуни 1978 година
Скопје

Републички секретар за
внатрешни работи,
Мирко Буневски, с. р.

316.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја законитоста на Одлуката за зголемување на станарината и закупнината бр. 03-1399 од 24 октомври 1977 година на Собранието на Самоуправната интересна заедница на становањето во Титов Велес, на основа членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 17 мај 1978 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за зголемување на станарините и закупнината бр. 03-1399, донесена од Собранието на Самоуправната интересна заедница на становањето во Титов Велес на седницата одржана на 24 октомври 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Самоуправната интересна заедница на становањето во Титов Велес на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. По повод на поднесена претставка Уставниот суд на Македонија поведе постапка за оценување законитоста на одлуката означена во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за нејзината законитост.

На седницата од прибавените податоци и од списите во предметот Судот утврди дека со оспорената одлука Собранието на Самоуправната интересна заедница на становањето во Титов Велес ги зголемило за 35% станарината на носителите на станарско право и закупнината и дека на оваа одлука Собранието на општината Титов Велес не дало согласност.

Според точките 6, 10 и 12 на член 5 од Законот за самоуправните интересни заедници на становањето („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74) самоуправната интересна заедница на становањето ги врши работите во поглед на управувањето и ги одржува станбените згради и становите во општествена сопственост, како и деловните простории во општествена сопственост што се издаваат под закуп, а не се основно средство на организациите на здружениот труд, ја утврдува програмата за одржување на станбените згради и становите во општествена сопственост, како и деловните простории во општествена сопственост што се издаваат под закуп, а не се основно средство на организациите на здружениот труд и ја определува висината на станарината. Со членот 4 од републичкиот Закон за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72) е предвидено органите на општината да преземаат мерки во областа на цените и да обезбедуваат непосредна општествена контрола на производите и услугите што се од интерес за општината, а како такви се сметаат и станарините и закупнините. Според членот 5 од овој закон мерките на непосредната општествена контрола на цените ги пропишува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и Собранијата на општините.

Од изнесените законски одредби произлегува заклучок дека самоуправната интересна заедница на становањето со закон е овластена да ја определува висината на станарината и закупнината, а општината презема мерки на непосредна општест-

вена контрола на станарините и закупнините (давање согласност, потврда, известување и слично). Судот смета дека општите акти на самоуправните интересни заедници за определување висината на станарината и закупнината можат да имаат правно дејство и да се применуваат само ако не отсуствува соодветната мерка на непосредна општествена контрола преземена од страна на општината.

Бидејќи при донесувањето на оспорената одлука отсуствува непосредна општествена контрола на станарините и закупнините т.е. Собранието на општината Титов Велес не дало согласност на оспорената одлука, Судот оцени дека одлуката не е во согласност со членовите 4 и 5 од републичкиот Закон за општествена контрола на цените и дека таа, додека не ја добие потребната согласност од општинското собрание, не може да има правно дејство и не може да се применува како таква.

Во врска со наводите во претставката дека оспорената одлука била противуставна и незаконита поради тоа што, спротивно на Резолуцијата за задачите на СКЈ за развојот на општествено-економските односи во областа на живеалиштето и станбената политика и на Договорот за спроведување на политиката на цените во СР Македонија за 1977 година, предвидува зголемување за 35% на станарините и закупнините, Судот не се впушти во оценката за согласноста на одлуката со означените акти (Резолуцијата и Договорот) затоа што според членот 419 од Уставот на СР Македонија тој не е надлежен да одлучува за согласноста на самоуправните општи акти со резолуции и договори.

Оваа одлука Судот, согласно членот 433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, ја донесе на седница без претходно одржување на јавна расправа, затоа што најле дека за натамошното разјаснување на прелметот од страна на учесниците во постапката не е неопходно нивното присуство.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 152/77
17 мај 1978 година
Скопје

Го заменува Претседателот на
Уставниот суд на Македонија,

Судија,
Осман Мифтари, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за наградата „Гоце Делчев“, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 12/78 година, се поткраднале грешки, поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА НАГРАДАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

Во членот 1, во вториот ред наместо зборот „или“ треба да се стави запирка, а во третиот ред по зборот „работници“ да се додадат зборовите: „и на организација на здружен труд“.

Бр. 09-1507
6 јуни 1978 година
Скопје

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

259.

Врз основа на член 139 од Уставот на СР Македонија, член 6 од Општествениот договор за рационализација на станбената изградба во СР Македонија и Општествениот план на СР Македонија за периодот од 1976—1980 година („Службен весник на СРМ“ бр. 25/76), Извршниот совет на Собранието на СРМ, Стопанската комора на Македонија, Сојузот на синдикатите на Македонија, Извршниот совет на Собранието на Град Скопје, извршните совети на собранијата на општините и самоуправните интересни заедници на станувањето, склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ОСНОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ, УСЛОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА СТАНОТ

Член 1

Поаѓајќи од значението на влијанието на станбената изградба и становањето врз условите на живеењето и стопанисувањето на работните луѓе и граѓаните, како и општествената определба за зголемена, забрзана и порационална општествено насочена станбена изградба, учесниците во овој општествен договор (Договор) се обврзуваат во рамките на своите овластувања да преземат мерки и акции за создавање услови за релативно намалување на трошоците во станбената изградба, скратување на роковите за изградба и за стабилизација на цените во оваа област.

Член 2

Заради стабилизација на цената на станот, учесниците во Договорот се обврзуваат во рамките на своите права и должности да обезбедат оптимални организационо-технички и технолошки услови во станбената изградба и тоа низ сите фази на изградбата, а посебно:

— преку планирање и програмирање на станбените потреби, а во согласност со потребите и можностите на организациите на здружениот труд, другите организации и заедници;

— преку урбанистичко дефинирање на просторот, кој ќе обезбеди такви станбени целини кои со своите функционални, економски и амбиентални карактеристики даваат најповолни ефекти;

— преку проектирање на станбени единици и просторни целини, при што со варијантни решенија, системи, технологија на градба и динамика на градба може значително да се влијае врз самите трошоци;

— преку уредување на земјиштето за градба, како дел од процесот на станбена изградба, чии трошоци се определуваат со планско-проектантските решенија, а врз чие намалување може значително да се влијае со организирана акција на сите субјекти кои учествуваат во овој процес;

— преку унапредување на градежното производство, кое има значајно влијание врз стабилизацијата на цената на станот, низ објективен натпревар на производителите и изедначени објективизирани критериуми, чија примена дава најповолни општествени ефекти.

Член 3

Со цел да се обезбеди што поголем степен на рационализација и економичност во станбената изградба и примена на посовремени методи на градење и создавање услови за намалување на цената на станот, потписниците на Договорот со своите мерки и акции ќе влијаат во програмите за стан-

бена изградба да се планираат единствени комплекси со што поголем број типски објекти или елементи.

Член 4

При формирањето на цената на станот се земаат предвид:

— урбанистичко-техничките услови за изградба на станбената населба и станбените објекти, а притоа посебно стандардот на станот и структурата на становите и станбените објекти со предвидениот стандард;

— трошоците за подготвување на комуналното опремување и уредување на земјиштето за градба;

— проектирањето (изготвувањето на инвестиционо-техничка документација);

— трошоците за градба, занаетчиски и инсталатерски работи на станбените згради;

— оспособеноста на изведувачот, големината на сериите, континуитетот и организацијата на производството, и

— условите за производство во зависност од пазарните движења и мерките за стопанскиот систем.

Учесниците во Договорот се обврзуваат да ги реализираат сите нужни предуслови, кои ќе овозможат сведување на трошоците за изградбата на станот во оптимални рамки.

Член 5

Цената на станот ја сочинуваат:

1. Трошоците за подготвување и опремување на градежното земјиште, кои ги чинат: надоместокот на земјиштето, градежните објекти, уредите, опремата, насадите и слично на поранешните сопственици, трошоците за обезбедување на станови за раселување (освен во случаи кога станот го купува крајниот корисник), трошоците за геомеханички, геодетски, сеизмички и слични истражувања и подлоги, трошоците за асанациони работи (освен за оние што се врзани за станбениот објект) и трошоците за изработка на сразмерен дел на урбанистички планови, проектирање, изградба и реконструкција на комуналната инфраструктура на просторот што му припаѓа на објектот односно на урбанистичката целина дефинирана со урбанистичкиот план, со што овие трошоци можат да ја товарат продажната цена на станот најмногу до 20%.

2. Трошоците за изградба на станбениот објект, кои ги чинат: градежните, занаетчиските, монтажните и инсталатерските работи, изготвувањето на инвестиционо-техничка документација и надзорот, приклучоците на надворешни комунални инсталации, придонесите и таксите (за засолништа, енергетика и слично).

Трошоците од точката 1 и 2 на овој член се утврдуваат врз основа на одобрена инвестиционо-техничка документација, во согласност со одредбите на Законот за изградба на инвестициони објекти и други прописи, како и во согласност со одредбите на овој договор.

Член 6

Цената на станот се формира по нето м² корисна станбена површина, според одредбите на ЈУС. У. Ц2.100 („Службен лист на СФРЈ“ бр. 3/66), а се состои од збирот на трошоците искажани во точките 1 и 2 на член 5 од овој договор.

Член 7

Договорената цена на станбениот објект (член 5, точки 1 и 2) се утврдува за еден или повеќе станбени објекти врз основа на посебен елаборат за отстапување на работите, што го утврдува самоуправната интересна заедница на становањето во договор со другите учесници во станбената изградба,

на начин утврден со самоуправни спогодба во општината, со кој се регулираат правата и обврските во меѓусебните односи на сите учесници во станбената изградба.

Член 8

Трошоците за подготвување и опремување на градежното земјиште од член 5, став 1, точка 1 на овој Договор се определуваат во согласност со програмата за уредување на градежното земјиште.

Член 9

Потписниците на Договорот се обврзуваат да обезбедат објавување на договорените цени во соодветно службено гласило, веднаш по потпишувањето на Договорот за цената на станот.

Член 10

Промени на договорените цени во текот на градбата може да се вршат само врз основа на променети услови на стопанисувањето, кои се утврдуваат со општествени договори или други мерки за надлежните органи на општествено-политичките заедници, а во границите на предвидените рокови од член 12 на овој договор и тоа за секој конкретен објект односно метар квадратен корисна станбена површина.

Член 11

Кон пресметувањето на промената на договорената цена на станот може да се пристапи само во случај кога порастот на цената на материјалите за објектот во целина е поголем од 20% од вкупната инвестициона вредност.

Член 12

Реални рокови во смисла на член 10, во рамките на кои може да се признае промена на договорената цена, сметајќи од моментот на почетокот на изградба се:

— за објекти до П+4 ката	12	календарски месеци
— за објекти до П+8 ката	14	„ „
— за објекти до П+12 ката	16	„ „
— за објекти до П+20 ката	18	„ „
— за објекти преку П+20 ката	24	„ „

Како почеток на изградбата се смета денот на воведувањето во работа.

Промена на договорените цени може да се признава и за подолго времетраење на градбата, утврдено во претходниот став, доколку тоа не е по вина на изведувачот, што го утврдуваат спогодбено инвеститорот и изведувачот.

Член 13

Учесниците во овој договор се обврзуваат да преземат мерки и да создадат потребни услови за во секоја општина да се склучи самоуправни спогодба за правата и обврските во меѓусебните односи на сите учесници во станбената изградба.

Со самоуправната спогодба од претходниот став учесниците ќе утврдат дека договорите за станбена изградба ќе се склучуваат во согласност со условите утврдени со овој договор.

Член 14

За да се обезбеди што поголем степен на економичност во работењето и подобра организација на изведување на објектите, учесниците во Договорот се согласија по пат на долготрајно програмирање и повеќегодишни договори и самоуправни спогодби за трајна соработка да обезбедат што пониска, општествено-економски оправдана цена на станот.

Член 15

Со цел да се даде стручна помош при склучувањето на самоуправните спогодби во општините, ќе

се издаде стручно упатство за изработка на елаборат при отстапување на работи во станбената изградба и упатство, методологија и постапка за валоризација на цената на станот. Учесниците во Договорот се согласуваат стручното упатство предвидено во овој член да го издаде, во рамките на своите овластувања, надлежниот орган на Стопанската комора на Македонија.

Упатствата од претходниот став ќе се издадат во рок од 60 дена од денот на потпишувањето на овој договор.

Член 16

Учесниците во овој договор се обврзуваат да организираат следење на неговата реализација и да обезбедат размена на меѓусебни искуства.

Член 17

Изменувањата и дополнувањата на овој општествен договор се вршат на начинот и според постапката што се предвидени за неговото донесување.

Постапка за измена и дополнување на овој договор може да покрене секој учесник во Договорот.

Постапката се покренува со писмен предлог, кој се доставува до сите учесници на Договорот. Предлогот содржи образложение за причините поради кои се бара измената.

Член 18

Овој договор влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-676/1

5 април 1978 година

Скопје

ПОТПИСНИЦИ:

1. Извршниот совет на Собранието на СР Македонија,
2. Стопанската комора на Македонија,
3. Сојузот на синдикатите на Македонија,
4. Извршниот совет на Собранието на општината Берово,
5. Самоуправната интересна заедница на станувањето на Општината Берово,
6. Извршниот совет на Собранието на општината Битола,
7. Самоуправната интересна заедница на станувањето на Општината Битола,
8. Извршниот совет на Собранието на општината Македонски Брод,
9. Самоуправната интересна заедница на станувањето на Општината Македонски Брод,
10. Извршниот совет на Собранието на општината Валандово,
11. Самоуправната интересна заедница на станувањето на Општината Валандово,
12. Извршниот совет на Собранието на општината Винаца,
13. Самоуправната интересна заедница на станувањето на Општината Винаца,
14. Извршниот совет на Собранието на општината Гевгелија,
15. Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Гевгелија,
16. Извршниот совет на Собранието на општината Гостивар,
17. Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Гостивар,
18. Извршниот совет на Собранието на општината Дебар,
19. Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Дебар,

20. Извршниот совет на Собранието на општината Делчево,
21. Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Делчево,
22. Извршниот совет на Собранието на општината Демир Хисар,
23. Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Демир Хисар,
24. Извршниот совет на Собранието на општината Кавадарци,
25. Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Кавадарци,
26. Извршниот совет на Собранието на општината Кичево,
27. Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Кичево,
28. Извршниот совет на Собранието на општината Кочани,
29. Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Кочани,
30. Извршниот совет на Собранието на општината Кратово,
31. Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Кратово,
32. Извршниот совет на Собранието на општината Крива Паланка,
33. Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Крива Паланка,
34. Извршниот совет на Собранието на општината Крушево,
35. Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Крушево,
36. Извршниот совет на Собранието на општината Куманово,
37. Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Куманово,
38. Извршниот совет на Собранието на општината Неготино,
39. Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Неготино,
40. Извршниот совет на Собранието на општината Охрид,
41. Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Охрид,
42. Извршниот совет на Собранието на општината Прилеп,
43. Самоуправната интересна заедница на станувањето на Општината Прилеп,
44. Извршниот совет на Собранието на општината Пробиштип,
45. Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Пробиштип,
46. Извршниот совет на Собранието на општината Радовиш,
47. Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Радовиш,
48. Извршниот совет на Собранието на општината Ресен,
49. Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Ресен,
50. Извршниот совет на Собранието на општината Свети Николе,
51. Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Свети Николе,
52. Извршниот совет на Собранието на град Скопје,
53. Самоуправната интересна заедница на станувањето на град Скопје,
54. Извршниот совет на Собранието на општината Центар,
55. Извршниот совет на Собранието на општината Карпош,
56. Извршниот совет на Собранието на општината Кисела Вода,
57. Извршниот совет на Собранието на општината Гази Баба,
58. Извршниот совет на Собранието на општината Чаир,
59. Извршниот совет на Собранието на општината Струга,
60. Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Струга,
61. Извршниот совет на Собранието на општината Струмица,
62. Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Струмица,
63. Извршниот совет на Собранието на општината Тетово,
64. Самоуправната интересна заедница на станувањето на Општината Тетово,
65. Извршниот совет на Собранието на општината Титов Велес,
66. Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Титов Велес,
67. Извршниот совет на Собранието на општината Штип,
68. Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Штип.

260.

Врз основа на член 22 и 136 од Уставот на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 7/74), член 586 од Законот за здружениот труд и член 32 од Општествениот договор за заедничките основи и мерила во усогласување на самоуправното уредување на односите во распределувањето на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи во СР Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 41/77), Собранието на СР Македонија, Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Врховниот суд на Македонија, Судот на здружениот труд на Македонија, Стопанскиот суд на Македонија, Јавното обвинителство на Македонија, Јавното правобранителство на Македонија, Републичкиот општествен правобранител на самоуправањето, Републичкиот совет за прекршоци, Окружниот суд Битола, Окружниот суд Скопје, Окружниот суд — Штип, Основниот суд на здружениот труд — Битола, Основниот суд на здружениот труд — Скопје, Основниот суд на здружениот труд — Штип, Окружниот стопански суд — Битола, Окружниот стопански суд — Скопје, Окружниот стопански суд — Штип, Окружното јавно обвинителство — Битола, Окружното јавно обвинителство — Скопје и Окружното јавно обвинителство — Штип, склучуваат

САМОУПРАВНА СПОГОДБА ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА УТВРДУВАЊЕ И УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ДРУГИТЕ ПРИМАЊА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО ПРАВОСУДНИТЕ ОРГАНИ ВО РЕПУБЛИКАТА И РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Со оваа самоуправна спогодба (во натамошен текст: спогодба) се утврдуваат заедничките основи и мерила за утврдување и усогласување на лични-

те доходи и другите примања на функционерите во правосудните органи; Врховниот суд на Македонија, Судот на здружениот труд на Македонија, Стопанскиот суд на Македонија, Јавното обвинителство на Македонија, Јавното правобранителство на Македонија, Републичкиот општествен правобранител на самоуправањето, Републичкиот совет на прекршоци, окружните судови, основните судови на здружениот труд, окружните стопански судови и окружните јавни обвинителства.

1. Потписниците на Спогодбата (во натамошен текст: потписници) се согласија:

— личните доходи на функционерите да се утврдуваат согласно со уставното начело за распределба според трудот, општествено-политичкото значење на функцијата, сложеноста и обемот на работите, одговорноста во вршењето на функцијата и годините на работниот стаж;

— износот на месечниот личен доход на функционерите во правосудните органи во Републиката се утврдува во зависност од просечно остварениот личен доход на вработените во стопанството во СР Македонија, коефициентот утврден врз основа на критериумите од претходната алинеја и работниот стаж.

П. ЗАЕДНИЧКИ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО ПРАВОСУДНИТЕ ОРГАНИ ВО РЕПУБЛИКАТА

1. Месечниот износ на личниот доход на функционерите се утврдува на начин што основницата што ќе ја утврди Комисијата за следење и применување на Спогодбата (во натамошен текст: Комисија) се зголемува со следниве коефициенти:

За прва група функции до 3,50

Во оваа група спаѓаат: претседателите на Врховниот суд на Македонија, Судот на здружениот труд на Македонија и Стопанскиот суд на Македонија, Јавниот обвинител на Македонија, Јавниот правобранител на Македонија и Републичкиот општествен правобранител на самоуправањето.

За втора а група функции до 3,20

Во оваа група спаѓаат: судиите на Врховниот суд на Македонија, Судот на здружениот труд на Македонија и Стопанскиот суд на Македонија, заменик на јавниот обвинител на Македонија, заменик на јавниот правобранител на Македонија, заменик на општествениот правобранител на самоуправањето, претседателите на Републичкиот совет за прекршоци, окружните судови, основните судови на здружениот труд, окружните стопански судови и окружниот јавен обвинител.

За втора-б група на функција, во која спаѓа помошникот на Републичкиот општествен правобранител на самоуправањето, до 3,00.

За трета група функции до 2,90

Во оваа група спаѓаат: судиите на окружните судови, основните судови на здружениот труд, окружните стопански судови, Републичкиот совет за прекршоци и заменикот на окружниот јавен обвинител.

При определувањето на измената на висината на коефициентот се обезбедува еднаков третман спрема соодветните функционери во Републиката.

Комисијата ја утврдува основницата во зависност од просечно остварениот личен доход на вработените во стопанството во Републиката.

3. До донесувањето на закон или друг акт со кој поблиску ќе се определат критериумите за вреднување на минатиот труд, личниот доход утврден според мерилата од точките 1 и 3 од оваа спогодба се зголемува според годините на работниот стаж, изразен во признат пензиски стаж со 0,5% за секоја година по навршените 5 години работа до утврдениот со закон работен стаж признат за пензија, но не повеќе од 17,5%.

За жените кои имаат над 25 години работен стаж, процентот од претходниот став се зголемува за уште 0,25%.

4. Заради усогласување на личниот доход на функционерите со просечниот пораст на личните доходи на вработените во стопанството на СРМ, Комисијата врши изменување на основницата од точката 3 на спогодбата, најмалку еднаш годишно.

5. Функционерите кои на поранешната должност имале поголем личен доход од личниот доход што им припаѓа според основите и мерилата од точките 4 и 6 на оваа спогодба, го задржуваат тој поголем личен доход.

Функционерите од став 1 на оваа точка стекнуваат право на зголемување на личниот доход кога личниот доход утврден за функцијата што ја вршат врз основа на оваа одлука ќе се изедначи со личниот доход што им се исплатува.

Одредбите од став 2 на оваа точка не се однесуваат за функционерите со над 35 години работен стаж, за мажи, односно 30 години за жени, до остварувањето на условите за стекнување право на пензија.

Ш. ДРУГИ ПРИМАЊА

6. Дневниците за службени патувања во земјата можат да изнесуваат најмногу до 12% од просечниот месечен личен доход на вработените во стопанството на Републиката остварен во претходната година, а ако одделно се признаваат трошоците за ноќевање според приложена сметка со тоа што вкупната висина на дневницата не може да изнесува повеќе од 15% од основницата.

Дневницата за службено патување во странство се признава до висината утврдена со прописите што важат за републичките органи на управата.

7. На функционерот му припаѓа надоместок на трошоците за превоз при службено патување.

Ако за службено патување се користи сопствено возило се надоместува износ најмногу до висината на патните трошоци на кои се има право според прописите за патни и дневни трошоци.

8. Месечниот надоместок за одвоен живот од семејството може да изнесува најмногу до 65% од износот на просечно остварениот личен доход на вработените во стопанството во Републиката во претходната година.

9. На функционерите им се признаваат реалните трошоци за селидба од поранешното место на постојано живеење до местото на вршење на функцијата и обратно.

10. На функционерот му припаѓа надоместок за користење на годишен одмор во износ до 60% од просечно остварениот личен доход на вработените во стопанството на Републиката во претходната година.

11. На функционерот му припаѓа право на надоместок во висината на тримесечниот износ на личниот доход, при остварување право на пензија.

12. Во случај на смрт на функционерот, на лицето кое што го извршило погребот му припаѓа право на надоместок на трошоците за погреб во висина на двомесечен износ на личниот доход на умрежниот.

IV. СЛЕДЕЊЕ И ПРИМЕНУВАЊЕ НА СПОГОДБАТА

13. За следење и применување на Спогодбата се образува комисија.

Во Комисијата делегираат по еден член: Собранието на СРМ; Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија; Врховниот суд на Македонија; Судот на здружениот труд на Македонија; Стопанскиот суд на Македонија; Јавното обвинителство на Македонија; Јавното правобранителство на Македонија; Републичкиот општествен правобранител на Самоуправањето; Републичкиот совет за прекршоци; окружните судови, основните судови на

здружениот труд; окружните стопански судови и окружните јавни правобранителства.

Членовите на Комисијата избираат претседател на Комисијата.

14. Комисијата во рамките на својот делокруг: — и дава предлог на Административната комисија на Собранието на СРМ за утврдување на коефициентот на групите на функционерите;

— презема мерки за усогласување на општите акти од точката 9 до 14 од оваа спогодба;

— и дава предлог на Административната комисија на Собранието на СРМ за утврдување на износот на надоместоците и трошоците од точките 9, 10, 11, 12, 13 и 14 од Спогодбата.

— го следи спроведувањето на оваа спогодба и општите акти што се донесуваат за спроведување на Спогодбата и ги известува потписниците и другите заинтересирани органи и организации за појавите и проблемите во спроведувањето на Спогодбата;

— на потписниците им предлага преземање потребни мерки за спроведување на Спогодбата;

— дава упатство и објаснувања за примената на Спогодбата и друга потребна помош за спроведување на Спогодбата;

— врши и други работи одредени со оваа спогодба и што ќе ги доверат потписниците.

Административната комисија донесува поединечни решенија за личните доходи и другите надоместоци на функционерите на оваа спогодба.

15. Комисијата соработува со:

— Заедничката комисија за следење и спроведување на Општествениот договор за заедничките основи и мерила во усогласувањето на самоуправното уредување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доход и чистиот доход и распределбата на средствата за личните доходи во СР Македонија;

— Комисијата за следење и применување на Самоуправната спогодба за основите и мерилата за утврдување на личните доходи на функционерите во Републиката.

16. Стручните и административните работи за потребите на Комисијата ги вршат стручните служби на Собранието на СР Македонија.

V. ПОСТАПКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СПОГОДБАТА

17. Секој од потписниците на Спогодбата може да покрене постапка за изменување и дополнување на Спогодбата. Постапката се покренува со писмено образложен предлог.

Донесениот писмен предлог на потписникот на Спогодбата Комисијата им го доставува на другите потписници на Спогодбата и врз основа на усогласените мислења изготвува предлог за изменување и дополнување на Спогодбата што им го доставува на потписниците на Спогодбата. Локолку полчесениот предлог за потписникот на Спогодбата не е прифатен од страна на другите потписници на Спогодбата, Комисијата со образложение го известува потписникот-полносителот на предлогот за изменување и дополнување на Спогодбата.

18. Измените и дополнувањата на оваа спогодба се полноважни акти ако ги усвојат сите потписници на Спогодбата.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

19. Самоуправната спогодба ја потпишуваат овластените лица на: Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Врховниот суд на Македонија, Судот на здружениот труд на Македонија, Стопанскиот суд на Македонија, Јавното обвинителство на Македонија, Јавното правобранителство на Македонија, Републичкиот општествен правобранител на самоуправувањето, Републичкиот совет за прекршоци, Окружниот суд — Битола,

Окружниот суд — Скопје, Окружниот суд — Штип, Основниот суд на здружениот труд Битола, Основниот суд на здружениот труд — Скопје, Основниот суд на здружениот труд — Штип, Окружниот стопански суд — Битола, Окружниот стопански суд — Скопје, Окружниот стопански суд — Штип, Окружното јавно обвинителство — Скопје и Окружното јавно обвинителство — Штип.

20. Со склучувањето на оваа спогодба престануваат да важат одредбите од Посебниот општествен договор за критериумите и мерилата за усогласување на надоместокот на личен доход и примања на делегатите и функционерите што ги избираат, односно именуваат Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија, општествено-политичките организации и Стопанската комора на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 2 и 21/75) кои се однесуваат на функционерите во правосудните органи во Републиката.

Кон оваа Спогодба да пристапат и правосудните органи во општините и општинските општествени правобранители на самоуправувањето доколку се создадат единствени услови за тоа на ниво на Републиката.

21. Оваа спогодба се смета за склучена со дејот на потпишувањето на потписниците на Спогодбата, ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1. I 1978 година.

ПОТПИСНИЦИ НА СПОГОДБАТА:

за Собранието на СРМ
Ангеле Божиновски, с. р.
за Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија
Васко Поповски, с. р.
за Врховниот суд на Македонија
Кочо Тулевски, с. р.
за Судот на здружениот труд на Македонија
Душко Георгиев, с. р.
за Стопанскиот суд на Македонија
Љупчо Ефремов, с. р.
за Јавното обвинителство на Македонија
Јордан Јордановски, с. р.
за Јавното правобранителство на Македонија
Александар Крстевски, с. р.
за Републичкиот општествен правобранител на самоуправувањето
Никола Бакулевски, с. р.
за Републичкиот совет за прекршоци
Фаница Ефимова, с. р.
за Окружниот суд — Битола
Јовица Фидановски, с. р.
за Окружниот суд — Скопје
Блажо Петковски, с. р.
за Окружниот суд — Штип
Перо Чучурски, с. р.
за Основниот суд на здружениот труд — Битола
Наум Палигора, с. р.
за Основниот суд на здружениот труд — Скопје
Александар Топличански, с. р.
за Основниот суд на здружениот труд — Штип
Стојан Трендов, с. р.
за Окружниот стопански суд — Битола
Јорго Ристевски, с. р.
за Окружниот стопански суд — Скопје
Јован Ичев, с. р.
за Окружниот стопански суд — Штип
Зорица Бочварска, с. р.

за Окружното јавно обвинителство —
Битола

Горѓи Бундевски, с. р.

за Окружното јавно обвинителство —
Скопје

Јово Трпеновски, с. р.

за Окружното јавно обвинителство — Штип

Атанас Гурков, с. р.

261.

Врз основа на член 1 од Уредбата за начинот и постапката за склучување на спогодбите за промена на затечените цени на производите и услугите („Службен весник на СРМ“ бр. 41/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ПЧЕНИЧНИТЕ ТРИЦИ И ПЧЕНИЧНОТО ДОБИТОЧНО БРАШНО

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на пченични трици и пченично добиточно брашно на 10 мај 1978 година склучија и потпишаа спогодба за промена на затечените цени, со која се зголемуваат постојните цени на овие производи, и тоа:

— пченичните трици од 1,00 на 1,30 дин. за 1 кгр. и

— пченичното добиточно брашно од 1,40 на 1,70 дин. за 1 кгр.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точката 1 на спогодбата ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Републичкиот завод за цени со решение број 06-304/2 од 19 јуни 1978 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Претставници на производителите: РО „Жито Битола“ — Битола, РО „Жито Шар“ — Гостивар, РО „Жито Југ“ — Кавадарци, РО „Жито Караорман“ — Кичево, РО „Жито Ориз“ — Кочани, РО „Жито Мел“ — Куманово, РО „Жито Прилеп“ — Прилеп, РО „Жито Скопје“ — Скопје, РО „Жито Струмица“ — Струмица, РО „Жито Продукт“ — Св. Николе, РО „Жито Полог“ — Тетово, РО „Жито Вардар“ — Т. Велес, РО „Жито Леб“ — Охрид.

Претставници на потрошувачите: 38 купувачи-потрошувачи назначени во Спогодбата која се наоѓа во документацијата на Стопанската комора на Македонија.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

262.

Врз основа на член 14 и 15 од Статутарната одлука за организацијата и остварувањето на самоуправувањето во Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје, Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје, на седницата одржана на 9 мај 1978 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ

I

За претседател на Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје се избира делегатот Исмаилаки Емурлаи, од Тетово.

II

За потпретседател на Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје се избира делегатот Љубица Чонева, од Скопје.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-322/1
9 мај 1978 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита,
Исмаилаки Емурлаи, с. р.

263.

Врз основа на член 14 и 18 од Статутарната одлука за организацијата и остварувањето на самоуправувањето во Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје, Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје, на седницата одржана на 9 мај 1978 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ

I

За претседател на Извршниот одбор на Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје се избира

Д-р Милан Георгиевски, делегат од Скопје;

За потпретседател на Извршниот одбор на Собранието се избира Саит Фадиљ, делегат од Скопје;

За членови на Извршниот одбор на Собранието се избираат:

Д-р Димитар Ефински, делегат од Скопје;

Ванчо Јованов, делегат од Неготино;

Стоил Јовановски, делегат од Пробиштип;

Даница Главевска, делегат од Битола;

Ленче Малчева, делегат од Македонски Брод;

Добрица Ангелова, делегат од Радовиш;

Снежана Фурнациска, делегат од Берово;

Миминет Села, делегат од Дебар; и

Влајко Влаховиќ, делегат од Гостивар.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-323/1
9 мај 1978 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита,
Исмаилаки Емурлаи, с. р.

264.

Врз основа на член 50 став 2 од Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 3/78), Собранието на Републичката заедница на културата, на седницата одржана на 29 мај 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ПОВТОРНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА

Член 1

Се распишуваат повторни избори за избор на делегати во Собранието на Републичката заедница на културата во:

1. Делегатската единица — Општинска заедница на културата — Демир Хисар за избор на еден делегат од редот на работните луѓе и граѓаните кои остваруваат свои лични и заеднички потреби и интереси во областа на културата.

2. Делегатската единица — Општинска заедница на културата — Ресен за избор на еден делегат од редот на работните луѓе и граѓаните кои остваруваат свои лични и заеднички потреби и интереси во областа на културата.

Член 2

Седниците на собранијата на општинските заедници на културата на кои треба да се изврши изборот на делегатите да се одржат до 31. VII. 1978 година, а изборните дејствија почнуваат да течат од 30. V. 1978 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 08-1068
29 мај 1978 година
Скопје

Претседател,
Јордан Леов, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

265.

Врз основа на член 101 од Самоуправната спогодба за здружување во работната организација Радио-телевизија Скопје, а согласно член 43 став 2 и 3 од Законот за радиодифузијата, Работничкиот совет на РТС, на својата III седница одржана на 18 мај 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОДИФУЗНИ ПРИЕМНИЦИ

I. Надоместокот за користење на радиоприемници (со цевки, транзисторски и друго) изнесува и тоа за:

а) граѓаните на еден радиоприемник, без оглед на бројот на радиоприемници во потесното семејство, месечно 40 динари,

б) организациите на здружен труд, самоуправните интересни заедници, другите основни самоуправни организации и заедници, здруженијата, извршните органи и собранијата на општествено-политичките заедници, републичките секретаријати, другите републички органи на управата на републичките организации (републичка управа), општинските органи на управата, коморите, приватните угостители, како и државните органи, за секој радиоприемник годишно 1760 динари,

в) организациите на здружениот труд кои вршат промет или произведуваат радиоприемници, како и секоја од нивните продавници, паушално годишно 1760 динари,

г) организациите на здружениот труд од областа на општествените дејности (од областа на здравството и социјалната заштита), на образованието и воспитувањето, на науката и културата и на спортот, општествено-политичките и општествените организации и станиците на милицијата, договорени-

те организации на здружен труд (занаетчиски задруги), противпожарните друштва и домови и месните заедници за секој радиоприемник годишно 470 динари,

д) сервисите за поправка на радиоприемници, занаетчиските и останатите услужни дуќани, годишно 470 динари.

II. Надоместокот за користење на телевизиски приемници изнесува и тоа:

а) граѓаните за еден телевизиски приемник, без оглед на бројот на ТВ приемници во потесното семејство, месечно 130 динари,

б) организациите на здружен труд, самоуправните интересни заедници, другите основни самоуправни организации и заедници, здруженијата, извршните органи на собранијата на општествено-политичките заедници, републичките секретаријати, другите републички органи на управата и републичките организации (републичка управа), општинските органи на управата, коморите, приватните угостители, како и државните органи, за секој ТВ приемник годишно 3840 динари.

в) организациите на здружениот труд кои вршат промет или произведуваат ТВ приемници, како и секоја од нивните продавници, паушално годишно 3840 динари,

г) организациите на здружениот труд од областа на општествените дејности (здравството и социјалната заштита, образованието и воспитувањето, науката, културата и спортот), општествено-политичките и општествените организации, станиците на милицијата, договорените организации на здружениот труд (занаетчиски задруги), противпожарните друштва и домови и месните заедници, за секој ТВ приемник годишно 1620 динари,

д) сервисите за поправка на ТВ приемници, занаетчиските и останатите услужни дуќани, паушално годишно 1620 динари.

III. Граѓаните кои користат ТВ приемник не плаќаат надоместок за користење на радио приемник.

IV. Под потесно семејство, во смисла на оваа одлука, се подразбираат: брачниот другар и децата

на корисникот, како и неговите родители доколку тој ги издржува.

Доколку некој од членовите на потесното семејство формира свое потесно семејство, а поседува радиодифузен приемник, тој е корисник и должен е да плаќа надоместок, без оглед на тоа дали живее во една семејна зграда стан или во посебни станови.

V. Радио-телевизија Скопје ќе издвојува наменски за развој 20 динари од висината на месечниот ТВ надоместок односно 5 динари само од радиоприемник утврден со оваа одлука, освен во 1978 година, во која издвојувањето ќе изнесува 10,00 динари од ТВ надоместокот, односно 5 динари само од радиоприемник.

VI. Оваа одлука влегува во сила на денот на добивањето на согласност од Извршниот совет на СРМ и нејзиното објавување, а ќе се применува од 1. VII. 1978 година.

VII. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на надоместокот за користење на радиодифузни приемници, број 02-1492/1 од 12 април 1977 година.

Бр. 02-2021/1
19 мај 1978 година
Скопје

Претседател
на Работничкиот совет на РТС,
Ристо Стиков, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II

Општинскиот суд Скопје II објавува дека се загубени чековите од серијата 5693 до 5700 на име Стефовски Томислав, издадени од Љубљанската банка — Скопје.

Се поканува пронаоѓачот, како и секој што знае за нив во примерен рок да го извести судот. Во спротивно по истекот на рокот, чековите ќе бидат прогласени за неупотребливи, а судот ќе ги огласи за амортизирани.

Од Општинскиот суд Скопје II, Р. бр. 86/78.

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ

Пред Општинскиот суд во Кочани е заведен спор за развод на бракот по тужбата на тужителот Спасо Каров од Кочани, со стан на ул. „Коста Рацин“ бр. 22, против тужената Рајна Стоица Карова од с. Голема Црцорија, засега со непознато место на живеење.

Се поканува тужената Рајна Стоица Карова да се јави во судот или да ја достави својата адреса во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во спротивно ќе ѝ се одреди старател кој ќе ја застапува до окончувањето на спорот во смисла на член 84 од ЗПП.

Од Општинскиот суд во Кочани, II. бр. 137/78.
(41)

ОПШТИНСКИ СУД ВО НЕГОТИНО

Општинскиот суд во Неготино го повикува лицето Ангелов Лазар од Неготино, роден на 19 март 1925 година, кој наводно исчезнал во 1950 година во Неготино, во рок од 3 (три) месеци од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен лист на СФРЈ, „Службен весник на СРМ“ и на огласната

табла во судот, да се јави на овој суд. Во спротивно, по истекот на овој рок исчезнатиот ќе се прогласи за умрен. Истовремено се повикува секое лице кое нешто знае за исчезнатиот или за неговиот живот да јави на овој суд во рок од 3 месеци од објавувањето на овој оглас.

Од Општинскиот суд во Неготино, ВПС бр. 36/78.

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните
загубени документи:

Земјоделска здравствена легитимација, издадена од Заедницата за осигурување Тетово на име Фетаи Акио, с. Милетино, Тетово. (536)

Ученичка книшка од III одделение, издадена од Основното училиште „Прпарими“ с. Каменјане на име Вејсели Кенан, с. Синичане, Тетово. (537)

Ученичка книшка од VI одделение, издадена од Основното училиште с. Боговиње на име Муареми Нешат, с. Каменјане, Тетово. (538)

Свидетелство за VIII одделение на име Целал Исмаили, с. Каменјане, Тетово. (539)

Свидетелство од I и II година, издадено од Ц.С.Н.О. „Злате Малакоски“ на име Сотирски Михаил, ул. „Никодин Симоноски“ бб, Гостивар. (540)

Свидетелство издадено од Основното училиште „Гоце Делчев“ на име Елези Ружди, с. Чајле, Гостивар. (542)

Свидетелство за VI одделение на име Ашим Јакупи, с. Дебреше, Гостивар. (543)

Свидетелство на име Ѓурѓа Маркоска, Гостивар.

Свидетелство за VII одделение на име Димитар Казанџиски, с. Митрашинци, Берово. (545)

Земјоделска здравствена легитимација на име Мавије Аземи, с. Доброште, Тетово. (546)

Свидетелство, на име Адил Мисими, с. Ѓурѓевиште, Тетово. (547)

Ученичка книшка за VII одделение на име Јусуф Осман, с. Пирок, Тетово. (548)

Свидетелство за IV одделение на име Шакир Амзе, с. Стримница, Тетово. (549)

Земјоделска здравствена легитимација на име Нуриман Муслија, с. Лисец, Тетово. (550)

Земјоделска здравствена легитимација на име Мехије Муслиу, с. Лисец, Тетово. (551)

Работна книшка, издадена од СО Крива Паланка на име Славче Крстевски, ул. „М. Тито“ бр. 32, Крива Паланка. (856)

Работна книшка на име Ѓорѓи Јосифовски, ул. „Илинденска“ бр. 7, Крива Паланка. (587)

Уверение рег. бр. 32/75, издадено од СО Гостивар на име Вели Алити, с. Дебреше, Гостивар.

Свидетелство за V одделение на име Тодорка Петреска, нас. Циглана, Гостивар. (589)

Уверение за слаткар на име Адем Бајрами, с. Врапчиште, Гостивар. (590)

Свидетелство на име Кузман Апостоловски, с. Вруток, Гостивар. (591)

Свидетелство за III одделение на име Гроздена Јанкулова, с. Звегор, Делчево. (522)

Свидетелство за III одделение на име Злата Здравкова, с. Звегор, Делчево. (523)

Свидетелство за VIII одделение на име Милан М. Атанасов, ул. „А. Винички“ бр. 47, Винаца.

Свидетелство за VIII одделение на име Трајан Најдоски, ул. „9 бригада“ бб, Кавадарци. (526)

Свидетелство за I година, издадено од ЕМУЦ „Г. Салај“ — Битола на име Илија Мартиноски, ул. „М. Пијаде“ бр. 202, Прилеп. (527)

Диплома за IV клас на име Павлина Митреска, ул. „Б. Корчагин“ бр. 2, Прилеп. (528)

Ученичка книшка за V одделение на име Миле Цветаноски, ул. „Кр. Волнароски“ бр. 26, Прилеп.

Лична карта, издадена од СБР Тетово на име Редепи Шабан, с. Г. Речица, Тетово. (627)

Ученичка книшка за VI одделение, издадена од Основното училиште во с. Боговиње на име Бекири Нагиб, с. Камењане, Тетово. (628)

Уверение, издадено во Тетово на име Имери Имер, с. Г. Речица, Тетово. (629)

Свидетелство за завршен испит на име Гојур Мустафи, с. Желино, Тетово. (630)

Воена книшка бр. 18781 на име Аљи Виња, ул. „142“ бр. 37, Тетово. (631)

Работна книшка на име Милан Стојаноски, ул. „Димов Коце“ бр. 7, Титов Велес. (632)

Свидетелство за VIII одделение на име Јагода Ѓорѓиевска, с. Владиловци, Титов Велес. (633)

Уверение за сидар на име Владимир Сандев, с. Габрово, Делчево. (634)

Свидетелство за VIII одделение на име Богдан Тодоровски, с. Селник, Делчево. (635)

Свидетелство на име Биљана Ристова, ул. „Ј. Сандански“ бр. 4, Делчево. (636)

Свидетелство за VIII одделение на име Трајче Димески, ул. „Илка Присаѓанка“ бр. 69, Прилеп. (637)

Свидетелство за VI одделение на име Живко Соколоски, ул. „Корџевска“ бр. 8, Делчево. (638)

Свидетелство за IV одделение на име Стефка Арсоска, Тетово. (639)

Свидетелство за III клас на име Нешат Бекири, с. Србиново, Тетово. (640)

Свидетелство за IV одделение на име Иванка Тодоровска, с. Врпчиште, Гостивар. (641)

Свидетелство за IV одделение на име Џезаир Шакири, с. Врановце, Гостивар. (642)

Свидетелство за IV клас на име Атанас Шидрикоски, с. Чифлик, Берово. (643)

Свидетелство на име Загорка Манова, с. Звезгор, Делчево. (644)

Свидетелство за VIII одделение на име Бајрам Алили, с. Порој, Тетово. (645)

Воена книшка АР 18776 на име Зија Сали, ул. „Пржова бавча“ бр. 50, Тетово. (646)

Свидетелство за VIII одделение на име Владо Стојковски, ул. „Кр. Спиркоски“ бр. 2-а, Прилеп. (647)

Свидетелство за VIII одделение на име Стојан Врглевски, с. Бошишта, Прилеп. (648)

Ученичка книшка за I година, издадена од Индустриското училиште на име Мурат Бучен, ул. „Ленин“ бр. 8, Прилеп. (649)

Ученичка книшка за VI одделение на име Садем Салиоски, с. Житоше, Прилеп. (650)

Свидетелство за VIII одделение на име Тодорка Јовевска, ул. „Ц. Коњарец“ бр. 377, Прилеп. (651)

Свидетелство за IV одделение на име Ванчо Јовевски, ул. „Ц. Коњарец“ бр. 377, Прилеп. (652)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Јоаким Крчовски“ — Крива Паланка на име Илијевска Нада, с. Узем, Крива Паланка. (653)

Свидетелство за IV одделение, издадено од Основното училиште во с. Дреново на име Маркоска Г. Драгица, с. Дреново, Македонски Брод. (654)

Свидетелство за IV одделение на име Аница Димовска, с. Владиновци, Титов Велес. (655)

Здравствена легитимација бр. 50241 на име Рада Ѓорѓијева, ул. „В. Циривири“ бр. 135, Титов Велес. (656)

Ученичка книшка на име Мицат Сељми, с. Србиново, Тетово. (657)

Свидетелство, издадено од с. Челопек на име Абдулаи Нириман, с. Челопек, Тетово. (658)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Кирил Пејчиновиќ“ во с. Теарце, на име Ерновски Мирко, с. Лешок, Тетово. (659)

Свидетелство за IV одделение на име Кефалиј Куртали, с. Боговиње, Тетово. (660)

Здравствена легитимација на име Дулжибе Рамадани, с. Боговиње, Тетово. (661)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Гоце Делчев“ на име Лавдинова Ники, ул. „18 Ноември“ бр. 23, Гостивар. (662)

Свидетелство за II година гимназија, издадено од Гимназијата „Панче Попоски“ на име Зулбеари Јашар, с. Дебреше, Гостивар. (663)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување на име Адили Исмет Сиран, ул. „Момир Андоноски“ бб, Гостивар. (664)

Свидетелство издадено од Основното училиште во с. Пирок на име Велија Халим, с. Градец, Гостивар. (665)

Свидетелство за IV одделение издадено од Училиштето „Мирче Ацев“ во с. Локвица на име Ристоска Спасена, ул. „Борис Кидрич“ бр. 134, Гостивар. (666)

Свидетелство за V одделение на име Цвета Радическа, Гостивар. (667)

Свидетелство издадено од Гимназијата „А. Русков“ во Берово, на име Мара Мишевска, с. Чифлик, Берово. (668)

Ученичка книшка на име Стојче Ѓеорѓиев, с. Бигла, Делчево. (669)

Здравствена легитимација на име Ваит Сулејманоски, с. Црнилиште, Прилеп. (670)

Свидетелство за IV одделение на име Живко Димески, ул. „П. Котеска“ бр. 29-б, Прилеп. (671)

Свидетелство за IV одделение на име Пане Петрески, с. Присад, Прилеп. (672)

Ученичка книшка на име Орде Дамески, с. Мажучиште, Прилеп. (673)

Свидетелство за IV одделение издадено на име Маре Нелоска, с. Ново Лагово, Прилеп. (674)

Работна книшка на име Радислав Ѓорѓиевски, с. Драгоманце, Куманово. (675)

Работна книшка бр. 71472 на име Јордан М. Симоновски, с. Милутинци, Крива Паланка. (676)

Воена книшка на име Ашим Рамадан, с. Д. Татеши, Струга. (677)

Пасош бр. 052610/70, издаден од ОВР Титов Велес на име Фејзија Куртишова, ул. „Б. Карачевтов“ бр. 58, Титов Велес. (678)

Свидетелство за IV одделение на име Ратка (Андонова) Лазова, Титов Велес. (679)

Свидетелство за VII одделение на име Крсте Пановски, с. Извор, Титов Велес. (680)

Лична карта на име Демир Ибраими, с. Г. Речица, Тетово. (681)

Возачка дозвола на име Демир Ибраими, с. Г. Речица, Тетово. (681-а)

Свидетелство за VIII одделение на име Таип Куртиши, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 36, Тетово. (682)

Диплома за завршена гимназија издадена од Гимназијата „Панче Попоски“ на име Бектеши Ферки, с. Корито, Гостивар. (683)

Свидетелство за VIII одделение издадено од Основното училиште „11 Октомври“ во с. Симница на име Салиу Вали, с. Симница, Гостивар. (684)

Свидетелство од VIII одделение издадено од Основното училиште во с. Србиново на име Калиси Мехмед, ул. „Мајор Чеде Филипошки“ бр. 108, Гостивар. (685)

Свидетелство за III година и I година, издадено од Индустриското училиште во Битола, на име Радован Цветановски, с. Староце, Кичево. (686)

Свидетелство за I година на име Вера Јовановска, ул. „П. Божинов“ бр. 116, Битола. (687)

Свидетелство за VIII одделение на име Нафи Ризвани, с. Дол. Татеши, Битола. (688)

Свидетелство на име Менка Крстева, с. Со-вик, Битола. (689)

Работна книшка на име Нада Митковска, ул. „Ријечка“ бр. 3, Битола. (690)

Лична карта на име Мита Митреска, ул. „М. Ивановски“ бр. 2, Прилеп. (691)

Диплома за завршен испит издадена од дрвно училиште на име Цветан Ристески, ул. „Крушеска“ бр. 13, Прилеп. (692)

Свидетелство за IV одделение на име Пиринка Ристеска, с. Мажучиште, Прилеп. (693)

Свидетелство за V одделение на име Миле Тимакоски, ул. „Сотка Цигиџиќ“ бр. 13, Прилеп. (694)

Свидетелство за VIII одделение на име Петре Јовчески, ул. „П. Чесноски“ бр. 7, Прилеп. (695)
Работна книшка на име Ариф Алитовски, с. Сливје, Прилеп. (696)

Свидетелство за IV одделение на име Јагода Давитковска, с. Страцин, Куманово. (697)
Воена инвалидска книшка бр. 5225 на име Ки-ро Чаушевски, ул. „Енгелсова“ бр. 3, Титов Велес. (698)

Свидетелство за VI одделение на име Миле Петровски, с. Бусилци, Титов Велес. (699)

Свидетелство за IV одделение на име Драган Ристов, с. Војница, Титов Велес. (700)

Ученичка книшка на име Даути Сатки, с. Ка-мењане, Тетово. (701)

Свидетелство од VIII разред, издадено од Ос-новното училиште „Братство“ во с. Челопек на име Алију Мердиван, с. Милетино, Тетово. (702)

Свидетелство за VIII разред, издадено од Ос-новното училиште „Братство“ во с. Челопек на име Алију Хамије, с. Милетино, Тетово. (703)

Свидетелство за IV одделение на име Љазим Јакупи, с. Раковец, Тетово. (704)

Лична карта на име Беадин Исмири, с. Г. Сед-ларце, Тетово. (705)

Здравствена легитимација на име Камиле Сел-мани, с. Желино, Тетово. (706)

Свидетелство за IV одделение на име Асип Аљија, с. Раковец, Тетово. (707)

Свидетелство за IV одделение на име Али Амети, с. Раковец, Тетово. (708)

Свидетелство за IV одделение на име Наиле Ајдини, с. Раковец, Тетово. (709)

Свидетелство за IV одделение на име Дашмире Адили, с. Пирок, Тетово. (710)

Свидетелство за VII одделение на име Лузлуме Адиле, с. Пирок, Тетово. (711)

Диплома од завршено индустриско училиште, издадена од Ц. С. Н. О. „Злате Малакоски“ на име Јусуфи Абдулхади, с. Долна Вањица, Гостивар. (712)

Диплома за завршена гимназија, издадена од Гимназијата „Панче Попоски“ на име Каил Са-лиу, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 49, Гостивар. (713)

Свидетелство за VIII одделение на име Спасе Паунов, ул. „11 Октомври“ бр. 10, Винаца. (715)

Воена книшка на име Нафис Бајрамовски, с. Боровец, Струга. (716)

Свидетелство на име Пецо Ангелески, ул. „П. Котеска“ бр. 178, Прилеп. (717)

Диплома за средно земјоделско училиште на име Благоја Острески, с. Вранче, Прилеп. (718)

Лична карта на име Вера Николоска, с. Д. Ла-кочереј, Охрид. (719)

Воена книшка на име Иван Јемеч, ул. „Кара-орман“ бр. 32, Прилеп. (720)

Свидетелство за VIII одделение на име Сузана Стаикоска, ул. „К. Јосифоски“ бр. 222, Прилеп. (721)

Свидетелство за VI одделение на име Киро Костадиновски, ул. „Кр. Волнароски“ бр. 80, Прилеп. (722)

Диплома за завршено дрвно училиште на име Ордан Петрески, ул. „5 Прилепска бригада“ бр. 134, Прилеп. (723)

Пасош бр. 393222, издаден од Општина Тетово, на име Борко Младеноски, с. Беловиште, Тетово.

Ученичка книшка за V одделение, издадена од Основното училиште „Прпарими“ с. Камењане, Те-тово на име Мустафи Цеваир, с. Синичани, Тетово.

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Народна Револуција“ с. Бо-говиње на име Бекири Сејфула Бекир, с. Жеров-јане, Тетово. (726)

Возачка дозвола, издадена од СВР Београд на име Адеми Лезам, с. Челопек, Тетово. (727)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Осмолетката „Братство“ с. Челопек на име Мем-иши Ибрахим, с. Челопек, Тетово. (728)

Свидетелство за VIII одделение на име Исни Фаризи, с. Одри, Тетово. (729)

Земјоделска здравствена легитимација на име Ежар Мемети, с. Д. Палчиште, Тетово. (730)

Земјоделска здравствена легитимација на име Бурхан Мемети, с. Д. Палчиште, Тетово. (731)

Земјоделска здравствена легитимација на име Мухедин Бафкери, с. Желино, Тетово. (732)

Земјоделска здравствена легитимација на име Бафкари Хатмане, с. Желино, Тетово. (733)

Свидетелство за IV одделение, издадено од О. У. с. Пирок на име Исмет Селими, с. Пирок, Те-тово. (734)

Свидетелство за IV одделение на име Узеир Хамза, с. Јеловјане, Тетово. (735)

Свидетелство за VII одделение на име Абду-раим Хакик, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 70, Тетово.

Земјоделска здравствена легитимација на име Селман Елмази, с. Селце, Тетово. (737)

Лична карта, на име Назира Шабани, ул. „108“ бр. 50, Тетово. (738)

Свидетелство од IV одделение, издадено од Основното училиште во с. Сушица на име Киреска Божинова Јана, с. Сушица, Гостивар. (739)

Свидетелство за III одделение на име Гарип Паркаљи, с. Врапчиште, Гостивар. (740)

Диплома на име Крсте Макрески, ул. „Л. Фи-липоски“ бр. 37, Прилеп. (741)

Здравствена легитимација на име Елизабета Божиноска, ул. „Ленин“ бб, Прилеп. (742)

Свидетелство на име Благоја К. Јорданоски, ул. „М. Јосифоска“ бр. 12, Прилеп. (743)

Ученичка книшка на име Ремзи Рамаданоски, с. Десово, Прилеп. (744)

Ученичка книшка на име Мулаз Бекировиќ, с. Десово, Прилеп. (745)

Ученичка книшка на име Имет Османовиќ, с. Десово, Прилеп. (746)

Воена книшка на име Митре Крстески, ул. „Орде Чопела“ бр. 115, Варош, Прилеп. (747)

Свидетелство за VIII одделение на име Борис Вликоски, с. Гол. Радобил, Прилеп. (748)

Свидетелство за VIII одделение на име Горица Конеска, с. Вранче, Прилеп. (749)

Свидетелство за VIII одделение на име Салим Демиралли, с. Преглово, Македонски Брод. (750)

Работна книшка на име Љубе Додевски, ул. „Драгојло Диндиќ“ бр. 6, Куманово. (504)

Ученичка книшка за VI одделение на име Свет-лана Ристиќ, Куманово. (505)

Лична карта на име Станко Китановски, с. Не-рав, Крива Паланка. (506)

Свидетелство за VIII одделение, на име Реце-ли Реџеп, с. Камењане, Тетово. (507)

Пасош, издаден од Тетово на име Нације Иби-ши, с. Пирок, Тетово. (508)

Ученичка книшка од основно училиште, с. Бо-говиње на име Вејсели Цеваир, с. Синичане, Те-тово. (509)

Здравствена легитимација, на име Абдулкадир Велиу, с. Шипковица, Тетово. (510)

Земјоделска здравствена легитимација на име Илас Кадрија, с. Требош, Тетово. (511)

Свидетелство за VIII разред на име Зекир Али, ул. „И. Р. Лола“ бр. 148, Тетово. (512)

Работна книшка на име Шакир Узаири, с. Сла-тино, Тетово. (513)

Свидетелство за I и IV година на име Мирко Трпковски, с. Милетино, Тетово. (514)

Свидетелство за VIII одделение на име Кемаљ Дервиши, с. Боговиње, Тетово. (515)

Свидетелство за IV одделение на име Гарип Чадриу, с. Раковец, Тетово. (516)

Воена книшка на име Исак Муареми, с. Ка-мењане, Тетово. (517)

Свидетелство на име Рушан Асип, с. Речане, Гостивар. (518)

Свидетелство за VIII одделение на име Бекир Османи, с. Равен, Гостивар. (519)

Свидетелство на име Невзат Асани, Гостивар.

Свидетелство на име Весел Џефри, Гостивар.

- Воена књишка АГ бр. 23271, Неџби Весели, с. Д. Палчиште, Тетово. (605)
- Свидетелство за VII одделение на име Решат Селмани, с. Цепчиште, Тетово. (606)
- Ученичка књишка на име Рефет Ајдари, с. Вејце, Тетово. (607)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Наим Цемаили, с. Боговиње, Тетово. (608)
- Свидетелство за I и II клас на име Бериша Агим, с. Лисец, Тетово. (609)
- Воена књишка на име Незафет Салији, с. Сламино, Тетово. (610)
- Свидетелство за IV одделение, издадено од Основното училиште „Моша Пијаде“ на име Велиу Абдулаким, ул. „Шуматоска“ бр. 51, Гостивар. (611)
- Свидетелство за IV одделение, издадено од Основното училиште во с. Долно Гоновица на име Максими Имер, ул. „ЈНА“ бр. 160, Гостивар. (612)
- Работна књишка рег. бр. 9119, сер. бр. 47585, издадена од СО Ресен на име Шабанова И. Зејнет, ул. „Таше Милошевски“ бр. 1, Ресен. (613)
- Свидетелство за VIII одделение на име Ордан Димоски, ул. „Д. Димески“ бр. 17, Прилеп. (614)
- Диплома, издадена од ВЗШ во Струмица на име Бранко Велкоски, ул. „Ленин“ бр. 221, Прилеп. (615)
- Свидетелство за VIII одделение на име Дано Царумески, ул. „Ило Попадинец“ бр. 9, Прилеп. (616)
- Свидетелство за VIII одделение на име Благоја Кузманоски, с. Ново Лагово, Прилеп. (617)
- Лична карта на име Трајче Стојаноски, ул. „Ц. Коњарец“ бр. 265, Прилеп. (618)
- Ученичка књишка за I клас на име Сузана Атанасоска, ул. „Орде Чопела“ бр. 122, Варош, Прилеп. (619)
- Ученичка књишка за VII одделение, на име Милева Трајковска, с. Дреновци, Прилеп. (620)
- Ученичка књишка за VII одделение на име Богосав Гуроски, с. Десово, Прилеп. (621)
- Ученичка књишка за VII одделение на име Рамиз Адиловиќ, с. Десово, Прилеп. (622)
- Ученичка књишка за VII одделение на име Авдулах Гурѓевиќ, с. Десово, Прилеп. (623)
- Свидетелство за VII одделение на име Здравца Николоска, ул. „5 Пролетерска бригада“ бр. 112, Прилеп. (624)
- Свидетелство за VI одделение на име Имер Љутфиски, с. Лисичани, Македонски Брод. (625)
- Свидетелство за VIII одделение на име Ѓорѓија Трајкоски, с. Ковел, Тетово. (626)
- Свидетелство за IV одделение на име Абип Целоски, с. Пласница, Македонски Брод. (627)
- Работна књишка Рег. бр. 9181, сер. бр. 90541, издадена од Собранието на општината Ресен на име Белешовска Борис Даница, с. Дрмени, Ресен. (628)
- Свидетелство за VIII одделение на име Вена М. Стојмирова, ул. „Љупчо Сантов“ бр. 24, Винаца. (629)
- Работна књишка на име Русе Ристовски, с. Буридол — 39, Титов Велес. (630)
- Свидетелство за плетачка на име Јагода Станкова, с. Иванковци, Титов Велес. (631)
- Здравствена легитимација на име Димче Николовски, ул. „Славе Петков“ бр. 49, Титов Велес. (632)
- Лична карта на име Димче Николовски, ул. „Славе Петков“ бр. 49, Титов Велес. (633-а)
- Свидетелство на име Бари Османи, с. Градец, Гостивар. (634)
- Свидетелство за VI одделение на име Укче Меџити, с. Топлица, Гостивар. (635)
- Работна књишка на име Гордана Димовска, ул. „Д. Туцовиќ“ бр. 117, Битола. (636)
- Ученичка књишка од I до VIII одделение на име Срејко Деспиноски, с. Кутлешево, Прилеп. (637)
- Свидетелство за VI одделение на име Славица Дамеска, ул. „Ленин“ бр. 190-а, Прилеп. (638)
- Свидетелство за V одделение, издадено од ЦОУ „Хр. Карпош“ с. Ранковце, на име Тодоровска Славица, с. Ранковци, Крива Паланка. (639)
- Свидетелство за IV одделение на име Јана Гудова, с. Ново Село, Титов Велес. (640)
- Свидетелство за VIII одделение на име Живо Стојковски, ул. „Прохор Пчински“ бр. 53, Титов Велес. (641)
- Ученичка књишка од IV одделение, издадена од Основното училиште во с. Каменјане, на име Хисени Решат, с. Каменјане, Тетово. (642)
- Ученичка књишка од IV одделение, издадена од Основното училиште во с. Г. Седларце на име Азири Абдилвеат, с. Гор. Седларце, Тетово. (643)
- Свидетелство за завршен испит, издадено од Гимназијата „Методи Митевски — Брицо“, Делчево на име Видимошоски Зафир Ѓорѓи, с. Тработиштиште, Делчево. (644)
- Диплома за гимназија на име Крум Костадиновски, ул. Кеј „3 Август“ бр. 25, Винаца. (645)
- Пасош бр. 347773 на име Благоја Николовски, ул. „Егејска“ бр. 58, Прилеп. (646)
- Свидетелство за VIII одделение на име Лиле Мирческа, ул. „Егејска“ бр. 100-а, Прилеп. (647)
- Ученичка књишка за I клас на име Мирјана Седлакоска, с. Големо Коњари, Прилеп. (648)
- Пасош бр. 198332, на име Јордан Јорданоски, ул. „Ј. Андоновски“ бр. 2, Прилеп. (649)
- Свидетелство за VIII одделение на име Јован Китаноски, ул. „Егејска“ бр. 66, Прилеп. (650)
- Работна књишка, издадена од СО Куманово на име Евзи Мемиди, ул. „Киро Фетак“ бр. 2, Куманово. (651)
- Работна књишка на име Љубица Јовановска, ул. „Г. Петров“ бр. 19, Куманово. (652)
- Работна књишка, издадена од Собранието на општината Крива Паланка, на име Стаменковски Владо, ул. „Моша Пијаде“ бр. 66, Крива Паланка. (653)
- Свидетелство за I година УЗУС на име Миле Петров, с. Бусилци, Титов Велес. (654)
- Уверение ред. бр. 264 на име Сулчевски Ашим Ружди, ул. „Прспанска“ бр. 66, Ресен. (655)
- Свидетелство за IV одделение, издадено од Основното училиште „Арсими Популор“ од с. Г. Седларце на име Исмаил Азири, с. Г. Седларце, Тетово. (656)
- Свидетелство за V одделение, издадено од Основното училиште „Прпарими“ од с. Каменјане на име Исени Ибрахим, с. Каменјане, Тетово. (657)
- Лична карта, издадена од СВР Тетово на име Бајрам Јусуфи, с. Челопек, Тетово. (658)
- Здравствена легитимација, издадена од „Текс“ на име Сунца Маринковска, с. Жилче, Тетово. (659)
- Воена књишка на име Бајрам Бајрамоски, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 4, Тетово. (660)
- Диплома на име Мухамет Мурати, ул. „Кумановска“ бр. 61, Тетово. (661)
- Свидетелство за VIII одделение на име Јумни Селмани, с. Палатица, Тетово. (662)
- Воена књишка на име Авзи Беадини, с. Требош, Тетово. (663)
- Свидетелство за VIII одделение на име Муфа Исмаили, с. Боговиње, Тетово. (664)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Силан Етеми, с. Г. Речица, Тетово. (665)
- Возачка дозвола на име Мики Мумдџиќ, ул. „Прж. Бавча“ бр. 40, Тетово. (666)
- Свидетелство на име Ариф Бајроски, с. Боговиње, Тетово. (667)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Захрије Бајрами, Тетово. (668)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Менаф Илџази, с. Гол. Речица, Тетово. (669)
- Лична карта на име Цветан Митревски, с. Брвеница, Тетово. (670)
- Свидетелство на име Неџат Алириза, Тетово. (671)
- Свидетелство за IV одделение на име Нафи Фејзули, с. Боговиње, Тетово. (672)
- Воена књишка на име Дујовски Славчо, ул. „Маршал Тито“ бр. 135, Берово. (673)

Пасош, издаден од ОВР Берово на име Дујовски Славчо, ул. „Маршал Тито“ бр. 135, Берово. (797)
Пасош број 3500 на име Верка Столеска, ул. „Борис Кидрич“ бр. 15, Прилеп. (798)

Свидетелство за IV одделение на име Марија Најческа, ул. „Мечкин Камен“ бб, Прилеп. (799)

Свидетелство за VIII разред, издадено од Основното училиште „Народна Револуција“ од с. Боговиње на име Таири Ејуп Фирија, с. Боговиње, Тетово. (800)

Свидетелство за VI одделение на име Самет Амзаи, с. Боговиње, Тетово. (801)

Земјоделска здравствена легитимација на име Назлије Рамадани, с. Желино, Тетово. (802)

Земјоделска здравствена легитимација на име Невзије Рамадани, с. Желино, Тетово. (803)

Здравствена легитимација на име Ваљдета Арслани, с. Желино, Тетово. (804)

Свидетелство за IV одделение на име Зулфи Усмани, с. Боговиње, Тетово. (805)

Земјоделска здравствена легитимација на име Феми Рамадани, с. Желино, Тетово. (806)

Свидетелство, издадено од Основното училиште „Гоце Делчев“ на име Елези Шефкет, с. Чајле, Гостивар. (807)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Чедо Филиповски“ на име Јанакиевска Анче, с. Врапчиште, Гостивар. (808)

Ученичка книшка, издадена од Основното училиште „Моша Пијаде“ на име Јакупи Беџет, нас. „Циглана“, Гостивар. (809)

Уверение за завршен клас на име Митреска Мена, Кичево, (810)

Диплома на име Фазли Исмани, с. Корито, Гостивар. (811)

Свидетелство за IV одделение на име Назми Муко, с. Врапчиште, Гостивар. (812)

Свидетелство на име Менча Радическа, Гостивар. (813)

Работна книшка на име Шакир Далипи, с. Чајле, Гостивар. (814)

Работна книшка на име Ибраим Алијов, ул. „Сл. Стојменов“ бр. 23, Кочани. (815)

Свидетелство за VIII одделение на име Љупчо Алинчанец, ул. „Н. Вапцаров“ бр. 5, Прилеп. (816)

Свидетелство за I клас на име Виолета Андоноска, ул. „Б. Лопач“ бр. 2-б, Варош, Прилеп. (817)

Свидетелство на име Фиданка Николоска, Прилеп. (818)

Работна книшка, издадена од СО Куманово на име Стојко Николоски, с. Жегљане, Куманово. (819)

Дупликат свидетелство за IV одделение, издадено од Основното училиште „Крсте Мисирков“ — Куманово на име Јовановски Ацо, Куманово. (820)

Свидетелство бр. I-51 за IV одделение, издадено од Основното училиште во с. Ранковци на име Богдановски Раде, с. Ранковци, Крива Паланка. (821)

Уверение за сидарски курс на име Софре Петровски, с. Длабочица, Крива Паланка. (822)

Свидетелство на име Лидија Петрушева, ул. „Св. Климент“ бр. 45, Титов Велес. (823)

Свидетелство за VIII одделение на име Коце Коцевски, с. Бањица, Титов Велес. (824)

Свидетелство за завршено VII одделение, издадено од Основното училиште „Моша Пијаде“ на име Бешири Забедин, с. Чајле, Гостивар. (825)

Свидетелство за IV одделение, издадено од Основното училиште „Братство Единство“ — Гостивар на име Србиновски Сарафин, с. Беловиште, Гостивар. (826)

Работна книшка бр. 2850 на име Петар Бојански, с. Разловци, Делчево. (827)

Работна книшка рег. бр. 298, сер. бр. 085199, издадена од Собранието на општината Ресен на име Суклевски Калија Мите, с. Болно, Ресен. (828)

Потврда за прва категорија, издадена од Општинската заедница на вработување — Скопје на име Иваноски Б. Трајан, ул. „Жарко Зрењанин“ бр. 100-а, Драчево, Скопје. (829)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Ј. Сандански, с. Робово, Пехчево на име Чипевска Данка, с. Умлена, Берово. (830)

Воена книшка на име Пупалевски Вангел Илија, ул. „Сремска Митровица“ бр. 9, Битола. (831)

Ученичка книшка за I, II и III година на име Јагода Дивјаковска, с. Крушејани, Прилеп. (832)

Свидетелство за VIII одделение на име Спасе Трајкоски, с. Коњари, Прилеп. (833)

Свидетелство на име Љубе Илиески, с. Десово, Прилеп. (834)

Свидетелство за IV одделение на име Ратка Василеска, с. Браилово, Прилеп. (835)

Свидетелство за IV одделение на име Цена Мирческа, с. Небрегово, Прилеп. (836)

Ученичка книшка за VI одделение на име Сузана Трајкоска, с. Дреновци, Прилеп. (837)

Свидетелство за IV одделение на име Петре Кондоски, ул. „Ј. Јорданоски“ бр. 101, Прилеп. (838)

Свидетелство за IV одделение на име Василе Црвенкоски, с. Небрегово, Прилеп. (839)

Свидетелство за IV одделение на име Методија Тодоровски, с. Присад, Прилеп. (840)

Здравствена легитимација на име Миличије Амети, с. Челопек, Тетово. (841)

Здравствена легитимација на име Авдије Амети, с. Челопек, Тетово. (842)

Здравствена легитимација на име Рамиз Цемаили, с. Боговиње, Тетово. (843)

Возачка дозвола на име Авдирахим Деари, с. Мала Речица, Тетово. (844)

Здравствена легитимација на име Љатиџ Идризи, ул. „130“ бр. 11, Тетово. (845)

КОНКУРСИ

Врз основа на член 110 став 1 и член 112 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74), Советот на Факултетот за музичка и драмска уметност во Скопје

распишува

КОНКУРС

за избор-преизбор на наставници со неполно работно време по следните предмети:

I. За музичките оддели:

— еден наставник во сите звања по предметот Кларинет,

— еден наставник во сите звања по предметот Контрабас,

— еден наставник во сите звања по предметот Тромбон,

— еден наставник во сите звања по предметот Флејта,

— еден наставник во сите звања по предметот Удиралки,

— еден наставник во сите звања по предметот Музички фолклор.

II. За драмскиот оддел:

— еден наставник во сите звања по предметот Историја на уметноста,

— еден наставник во сите звања по предметот Мечување.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите од Законот за високото образование на СРМ. Покрај пријавата таксирана со 4 динари таксени марки, кандидатите поднесуваат: диплома за завршен соодветен факултет и кратка биографија.

Предимство имаат кандидатите со објавени научни или стручни трудови, уметничка и педагошка дејност од својата специјалност (во три примероци).

Молбите со документите се поднесуваат до Деканатот на Факултетот за музичка и драмска уметност во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Конкурсот. (850)

Работничкиот совет на ООЗТ Забоздравствена заштита на Медицинскиот центар Куманово

распишува
КОНКУРС

за именување (реизбор) на:

1. Раководител на Школска забна амбуланта со претшколска и ортодонција; 1

2. Раководител на Општа забна амбуланта, амбуланта во работни организации и во селата 1

Услови:

Покрај општите услови предвидени во Законот, пријавените кандидати треба да ги исполнуваат и посебните:

— кандидатите под 1 и 2 треба да имаат завршено стоматолошки факултет положен специјалистички испит и 5 години работно искуство.

Со молбата кандидатите треба да ги приложат и потребните документи.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите со потребната документација се доставуваат до Советот на ООЗТ Забоздравствена заштита на Медицинскиот центар — Куманово, соба број 39. (258)

Конкурсната комисија за именување лица на раководни работни места на Ф-ката за кожи и кожна конфекција „МЕТОДИ МИТЕВСКИ — БРИЦО“ Делчево, врз основа на член 106 од статутот на фабрика и одлуката бр. 0202-297 од 19. 06. 1978 година на Работничкиот совет

распишува
КОНКУРС

за пополнување на упразнето работно место комерцијален директор

Услови:

Кандидатите покрај општите услови предвидени во ЗЗТ, треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да има завршено економски факултет со 2 години работно искуство или прв степен на правен факултет со 6 (шест) години работно искуство во кожарска струка.

Личен доход според Правилникот за распределба на личните доходи во работната организација.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите се поднесуваат до конкурсната комисија на Ф-ката за кожи „ММ — БРИЦО“ — Делчево.

Некомплетни документи нема да се земаат во разгледување. (263)

Врз основа на член 36 став 2 од Самоуправната спогодба за здружување на трудот на работниците во ООЗТ и член 42 од статутите на ШИП „ПРЕСПА“ — ООЗТ „ПРЕСПАПЛАСТ“ — Ресен и ООЗТ Угостителство — Сирхан, член 170 став 3 од Законот за здружениот труд, конкурсните комисији при основните организации „Преспапласт“ — Ресен и ООЗТ Угостителство — Сирхан

распишуваат
КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

1. директор на ООЗТ „ПРЕСПАПЛАСТ“ — именување,

2. директор на ООЗТ Угостителство — Сирхан — именување.

Услови:

Покрај општите услови предвидени со Самоуправната спогодба за здружување на трудот на работниците во ООЗТ, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

под 1 — да има завршена висока школска подготовка — технолошки, хемиски (производен смер), економски или шумарски факултет, со 6 години работно искуство;

под 2 — да има завршено висока или виша школска подготовка — угостителски смер, со 2 години работно искуство во струката.

Со своите морално-политички квалитети да е афирмиран и добро да ја познава проблематиката на работењето во ООЗТ.

Со молбата кандидатите треба да ги достават и следните документи:

1. оригинал или заверен препис од дипломата за соодветното образование,

2. потврда за работно искуство,

3. уверение дека не е осудуван и

4. уверение дека не е под истрага.

Личниот доход според Правилникот за распределба на доходот и личните доходи.

Конкурсот трае 15 дена сметано од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите со потребните документи да се достават до конкурсните комисији на ООЗТ „Преспапласт“ и ООЗТ Угостителство — Сирхан.

Неблаговремени и некомплетирани документи конкурсните комисији нема да ги земат предвид при разгледувањето. (265)

Конкурсната комисија на Комуналната организација „ЧИСТОТА“ Струмица, врз основа на член 30 и 31 од Статутот на организацијата и одлуката од комисијата бр. 02-212 од 23-06-1978 година

распишува

КОНКУРС

за именување директор на Комуналната организација „ЧИСТОТА“ — Струмица

Покрај општите услови предвидени со ЗЗТ и ЗРО кандидатот треба да ги исполнува следните посебни услови:

— да има завршено виша санитарна школа, со над 5 години раководно работно искуство на полето на комуналната хигиена;

— да поседува морално-политички квалитети, да има организаторска работна способност и особини на соработка;

— да не е казнуван и осудуван и да не е под истрага;

— организацијата во која бил пред конкурсот да не била во загуба.

Пријавите со соодветната документација се доставуваат до Конкурсната комисија на Комуналната организација „Чистота“ — Струмица.

Конкурсот е отворен 15 дена од неговото објавување. (264)

Врз основа на член 78 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 10/76), Собранието на општината — Кочани

ОБЈАВУВА

дека ќе врши избор на еден судија на Општинскиот суд — Кочани.

Кандидатите за споменатото работно место треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 74 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 10/76).

Пријавите со документите за докажување исполнувањето на условите, заинтересираните кандидати да ги достават до комисијата за избор и именување на Собранието на општината — Кочани, во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето. (262)

Врз основа на член 78 од Законот за редовните судови, Собранието на општината Делчево на заедничката седница на трите собора од 02. 06. 1978 година

ОБЈАВУВА

дека ќе врши избор на судија во Општинскиот суд во Делчево

Покрај општите услови од ОЗЗТ и Законот за работните односи, кандидатите треба да ги исполнуваат и овие услови:

— за судија во Општинскиот суд во Делчево може да биде избран државјанин на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, дипломиран правник со потребно искуство и стручно знаење, со положен правосуден испит и морално-политички квалитети за вршење на судската функција.

Рокот за пријавување трае 15 дена од денот на објавувањето.

Пријавите со потребните документи се доставуваат до Комисијата за избор и именување на Собранието на општината Делчево. (259)

СОДРЖИНА

Страна

293. Одлука за утврдување составот на Советот за народна одбрана — — — —	673
296. Одлука за утврдување на составот на Републичкиот совет за заштита на поредокот утврден со уставот — — — —	673
297. Одлука за составот и за именување на претседател и членови на Комисијата за организационо-кадровски прашања на Претседателството на СРМ — — — —	674
298. Одлука за составот и именувањето претседател и членови на Комисијата за претставки и поплаки на Претседателството на СРМ — — — —	674
299. Одлука за составот и за именување на претседател и членови на Комисијата за помилување на Претседателството на СРМ — — — —	674
300. Одлука за составот и именување на претседател и членови на Комисијата за одликувања на Претседателството на СРМ — — — —	675
301. Одлука за именување секретар на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија — — — —	675
302. Одлука за помилување на осудени лица — — — —	676
303. Одлука за организацијата и делокругот на Службата на Претседателството на СРМ — — — —	676
304. Одлука за усогласување на имотните услови под кои се смета дека членовите на семејството на хранителот немаат сопствени средства доволни за издржување, со пораст на трошоците за живот — — — —	679
305. Одлука за определување на корисниците и на износите на средствата за финансирање на целите на социјално-хуманитарните дејности и за развојот на физичката култура во 1978 година — — — —	679
306. Одлука за усогласување на постојаното материјално обезбедување на учесниците во Народноослободителната војна со движењето на трошоците за животот — — — —	680

307. Одлука за давање согласност на Одлуката за висината на надоместокот за користење на радиодифузни приемници — — — —	680
308. Одлука за ослободување од плаќање надоместок за користење на радиодифузните приемници на слепи лица — глава на семејство во СР Македонија — — — —	680
309. Решение за именување самостоен советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — —	680
310. Решение за утврдување престанување на функцијата членови и за именување членови на Советот на Народната и универзитетска библиотека во Скопје — — — —	681
311. Решение за именување помошник на директорот на Републичкиот хидрометеоролошки завод — — — —	681
312. Решение за разрешување од должност потсекретар во Републичкиот секретаријат за меѓународни односи — — — —	681
313. Решение за разрешување од должност помошник на републичкиот секретар за економски односи со странство — — — —	681
314. Решение за именување советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — —	681
315. Решение за изменување на Решението за цените на обрасците што ги издаваат органите за внатрешни работи — — — —	681
316. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 152/77 од 17 мај 1978 година — „Исправка на Законот за наградата „Гоце Делчев“ — — — —	682

Општествени договори и самоуправни спогодби

259. Општествен договор за основните елементи, условите и мерилата за утврдување на цената на станот — — — —	683
260. Самоуправна спогодба за заедничките основи и мерила за утврдување и усогласување на личните доходи и другите примања на функционерите во правосудните органи во Републиката и Републичкиот општествен правобранител на самоуправањето — — — —	685
261. Спогодба за промена на затечените цени на пченичните трици и пченичното добиточно брашно — — — —	688

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

262. Одлука за избор на претседател и потпретседател на Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје — — — —	688
263. Одлука за избор на претседател, потпретседател и членови на Извршниот одбор на Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје — — — —	688
264. Одлука за распишување на повторни избори за избор на делегати во Собранието на Републиката заедница на културата — — — —	688

Општи акти на самоуправните организации

265. Одлука за висината на надоместокот за користење на радиодифузни приемници — — — —	689
--	-----